



ПРОСПЕКТ

**АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА
ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА
БЛАГОЈ ТУФАНОВ АД Радовиш**
ул. Маршал Тито ББ, 2420 Радовиш, Република Македонија

Скопје, Април 2013 година

Покровител за котација:
Комерцијална банка АД Скопје

1. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ.....	3
2. ПОДАТОЦИ ЗА ИЗДАВАЧОТ И КАПИТАЛОТ НА ИЗДАВАЧОТ	4
3. ПОДАТОЦИ ЗА ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ НА ИЗДАВАЧОТ.....	6
4. ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ	7
5. ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИИТЕ ЗА КОИ СЕ БАРА КОТАЦИЈА	8
6. ПОДАТОЦИ ЗА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ НА ИЗДАВАЧОТ.....	9
7. РАЗВОЈНИ ПЕРСПЕКТИВИ.....	13
8. ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	13

1. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ

1.1. Основни податоци за Проспектот

Овој документ е Проспект на Акционерското друштво за производство и преработка БЛАГОЈ ТУФАНОВ АД Радовиш со седиште на ул. Маршал Тито ББ, 2420 Радовиш, Република Македонија и со матичен број 4461878.

Проспектот е изработен на 23.04.2013 година.

Покровител на котацијата е Комерцијална банка АД Скопје

1.2. Изјава на органот на управување на издавачот

Според нашите уверувања и согласно нашите сознанија и податоци со кои располагаме, под целосна морална, материјална и кривична одговорност, изјавуваме дека сите податоци од овој проспект сочинуваат целосно и вистинито прикажување на имотот и обврските, добивките и загубите, финансиската и деловната состојба на издавачот, правата содржани во хартиите од вредност и дека не се изоставени податоци кои би можеле да влијаат на целовитоста и вистинитоста на овој проспект

Атанас Марковски

Извршен член и Претседател на Одборот на директори

1.3. Називите и адресите на банките на издавачот, покровителот на котацијата, правните советници и останатите советници за емисијата

Банка на издавачот:

НЛБ Тутунска банка АД Скопје
ул. "Водњанска" број 1
1000 Скопје, Р. Македонија

Покровител на котацијата:

Комерцијална банка АД Скопје
Кеј Димитар Влахов бр.4
1000 Скопје, Р. Македонија

Не постојат правни или останати советници за емисијата.

1.4. Називите и адресите на друштвата за ревизија кои извршиле ревизија на годишните сметки на издавачот за последните две години

За 2010 и 2011 година финансиските извештаи се ревидирани од:

БЕНД Ревизија и консалтинг ТП
ул. Јане Сандански бр.63/2
1200 Тетово, Р. Македонија

За 2012 година финансиските извештаи се во изработка и подготовка и ќе бидат ревидирани најдоцна до 31.05.2013 година.

1.5. Квалификации на ревидираните годишни финансиски извештаи, доколку ги има (одбивање на ревизорот да даде мислење кон извештаите или давање на негативно мислење кон извештаите)

Согласно мислењето на ревизорите во 2010 и 2011 година, финансиските извештаи не ја презентираат објективно финансиската состојба на Друштвото, како и неговата финансиска успешност, неговите парични текови и не се во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се применуваат во Р. Македонија. Забелешките се опишани во точките 4.1. до 4.8 од Извештајот на независните ревизори.

1.6. Мислење од надворешен експерт за делови од Проспектот, доколку истото е изготвено

Не е побарано мислење од надворешен експерт за изработка на Проспектот.

1.7. Опис на родот на акциите за кои се поднесува барањето, бројот на акции и нивната номинална вредност

Акционерското друштво за производство и преработка БЛАГОЈ ТУФАНОВ АД Радовиш има вкупно издадено 256.984 обични акции со номинална вредност од 10 евра, односно вкупен номинален капитал од 2.569.840 евра.

2. ПОДАТОЦИ ЗА ИЗДАВАЧОТ И КАПИТАЛОТ НА ИЗДАВАЧОТ

2.1. Назив и седиште на издавачот

Акционерско друштво за производство и преработка БЛАГОЈ ТУФАНОВ АД Радовиш со седиште на ул. Маршал Тито ББ, 2420 Радовиш, Република Македонија и со матичен број 4461878.

2.2. Тековна состојба од Трговскиот регистар не постара од три дена

Тековната состојба на Друштвото е дадена во прилог.

2.3. Износот на вкупниот капитал, поодделните родови на акции со нивните главни карактеристики, бројот и вкупната номинална вредност на секој род

Вкупен капитал – Основната главнина на друштвото изнесува 2.569.840 евра.

Карактеристики на обичните акции – Секоја обична акција дава право на глас во Собранието на друштвото, право на исплата на дивиденда и исплата на дел од остатокот од ликвидационата, односно стечајната маса.

Број на обични акции – Акционерскиот капитал е поделен на 256.984 обични акции од кои секоја со номинална вредност од 10 евра.

Вкупна номинална вредност – Вкупната номинална вредност на акционерскиот капитал изнесува 2.569.840 евра.

2.4. Одредбите од статутот кои ги регулираат промените во капиталот на издавачот и правата кои произлегуваат од различните родови на акции

Промените во капиталот на издавачот се во надлежност на Собранието на акционери кое одлучува со 2/3 мнозинство за зголемување и намалување на

основната главнина на Друштвото, а се опишани во членовите 18, 19, 20, 21, 22, 24 и 25 од Статутот.

Согласно член 22 од Статутот, секоја обична акција дава право на глас во Собранието на друштвото, право на исплата на дивиденда и исплата на дел од остатокот од ликвидационата, односно стечајната маса. Исто така, акционерите имаат право на учество во распределбата на добивката на Друштвото, а се подетално опишани во членовите 23, 73, 74, 75 и 76 од Статутот.

2.5. Промените во структурата на капиталот во последните две години, во смисла на износите на емитираниот капитал и бројот и родовите на акции кои го сочинуваат вкупниот капитал

Во последните две години не биле извршени промени во структурата на капиталот на Друштвото.

2.6. Износот на сите должнички конвертибилни хартии од вредност, со опис за правилата и процедурите на конверзија

Друштвото нема издадено должнички конвертибилни хартии од вредност.

2.7. Имињата на акционерите кои поседуваат над 5% од акциите со право на глас

Име и презиме	Број на акции	% учество
ЛАРИС ТРАДИНГ КОМПАНИ Р. ЧЕШКА	208.693	81,21%
Влада на Р. Македонија	15.256	5,94%

2.8. Доколку издавачот поседува мнозинско учество во одредени друштва, краток опис на меѓусебната поврзаност, како и родот и бројот на акциите во сопственост на издавачот

Издавачот не поседува мнозинско учество во други друштва.

2.9. Ревидирани финансиски извештаи на издавачот и/или консолидирани ревидирани финансиски извештаи на издавачот и неговите зависни друштва, за претходните две години

Ревидираните финансиски извештаи за 2010 и 2011 година, како и завршната зметка за 2012 година, се дадени во прилог. За 2012 година финансиските извештаи се во изработка и подготовка и ќе бидат ревидирани најдоцна до 31.05.2013 година.

2.10. Податоци и информации доколку издавачот е во постапка на издавање на акции заради спојувања, поделби, или понуди за преземања други друштва

Издавачот во моментот не е во постапка на издавање акции заради спојувања, поделби или понуди за преземања од/на други друштва.

3. ПОДАТОЦИ ЗА ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ НА ИЗДАВАЧОТ

3.1. *Опис на основните дејности на издавачот, наведувајќи ги главните производи и услуги*

Приоритетна дејност на друштвото е 46.90 – Неспецијализирана трговија на големо. Односно, производство и преработка на овошје и зеленчук и надворешно-трговски промет.

3.2. *Информација за значајни нови производи*

Друштвото во моментот не поседува и не развива значајни нови производи.

3.3. *Приказ на приходите од продажба во изминатите две години*

Вкупните приходи од продажба за 2010 година изнесуваат 1.835 илјади денари, додека вкупните приходи од продажба за 2011 година изнесуваат 375 илјади денари. Согласно завршната сметка за 2012 година вкупните приходи од продажба изнесуваат 0 (нула) денари.

3.4. *Краток приказ на степенот на зависност (доколу постои) од патенти, лиценци, индустриски, комерцијални или финансиски договори или нови производни постапки, доколку истите се од голема важност за работењето на издавачот*

Кај издавачот не постои степен на зависност од патенти, лиценци, индустриски, комерцијални или финансиски договори или нови производни постапки.

3.5. *Информации за политиката на развојот и истражување на нови производи и постапки, во изминатите три години, доколку се значителни*

Издавачот во моментот не развива или истражува нови производи и постапки и во последниот период постои само лимитирана политика на истражување на пазарот.

3.6. *Информации за сите судски или арбитражни постапки, кои се во тек или ќе настанат и кои можат да имаат значително влијание на финансиската состојба на издавачот*

Издавачот во моментот се јавува како тужител во две судски постапки и тоа: против Министерството за земјоделие со приближна вредност на тужбата во износ од 200.000 евра и против Управата за јавни приходи со приближна вредност на тужбата во износ од 4.000.000 денари.

3.7. *Бројот на вработени и квалификационата структура во изминатите три години*

2010 година		2011 година		2012 година	
Основно		Основно		Основно	
ССС	1	ССС	1	ССС	1
ВС		ВС		ВС	
ВСС		ВСС		ВСС	
Вкупно	1	Вкупно	1	Вкупно	1

*Друштвото вработува надворешни лица согласно тековните потреби.

3.8. Опис и вредност на значителните инвестиции во основни средства и вложувања во хартии од вредност на други трговски друштва, во последните две години

Во последните две години не постојат вложувања во хартии од вредност во други трговски друштва или пак значителни инвестиции во основни средства.

3.9. Место и позиција на издавачот во гранката (описно)

Со рестартирање на постоечките капацитети, се очекува Друштвото да биде еден од носечките фактори на пазарот за земјоделие во источниот регион на државата.

4. ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ

4.1. Информација за финансиските податоци за последните три години

	2010 год	2011 год	2012 год
Вкупни средства во 000 денари	120.726	120.535	119.427
Вкупни обврски во 000 денари	18.932	18.879	18.332
Добивка/загуба пред оданочување во 000 денари	648	(138)	(560)
Нето добивка по акција	2,46	(0,53)	(2,18)
Коефициент цена/добивка	40,65	/	/
Коефициент цена / книговодствена вредност по акција	0,25	0,25	0,25
Износ на исплатена дивиденда по акција	/	/	/
Дивиденден принос	/	/	/

4.2. Податоци за трговските друштва во кои издавачот има мнозинско учество, а кои може да имаат влијание на проценката на имотот и обврските на издавачот, финансиската состојба или добивката и загубата

Издавачот не поседува мнозинско учество во други друштва.

4.3. Доколку издавачот има мнозинско учество во други трговски друштва, доставува консолидирани годишни финансиски извештаи

Издавачот не поседува мнозинско учество во други друштва.

4.4. Во консолидираните финансиски извештаи можат да бидат вклучени и друштва во кои издавачот има учество или значајно учество, ако органите на управување на друштвото сметаат дека вклучувањето ќе доведе до поцелосен приказ на имотната состојба и добивката на друштвото со мнозински удел

Издавачот не поседува мнозинско учество во други друштва.

4.5. Кога издавачот го вклучува само консолидираниот финансиски извештај во Проспектот, мора да го наведе износот на консолидирана добивка или загуба по акција, по оданочување, за последните три години

Друштвото не поседува мнозинско учество во други друштва и не изготвува консолидирани финансиски извештаи.

5. ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИИТЕ ЗА КОИ СЕ БАРА КОТАЦИЈА

5.1. Опис на родот на акциите за кои се поднесува барањето, бројот на акции и нивната номинална вредност

Акционерското друштво за производство и преработка БЛАГОЈ ТУФАНОВ АД Радовиш има вкупно издадено 256.984 обични акции со номинална вредност од 10 евра, односно вкупен номинален капитал од 2.569.840 евра.

5.2. Опис на правата кои им припаѓаат на акциите, а особено: правото на глас, правото на учество во добивката, како и правата во случај на стечај односно ликвидација на издавачот

Согласно член 22 од Статутот, секоја обична акција дава право на глас во Собранието на друштвото, право на исплата на дивиденда и исплата на дел од остатокот од ликвидационата, односно стечајната маса.

5.3. Наведување на одредбите од Статутот на друштвото кои се однесуваат на: Собранието на акционери, соопштенија за акционерите, право на глас, дивиденда, ликвидација на друштвото, откуп на сопствени акции

Согласно член 5 и член 86 од Статутот, Друштвото е основано на неопределено време и може да престане со работа под услови и на начин утврдени со закон и во Статутот. Друштвото престанува со работа со: одлука на Собранието на акционери; присоединување, спојување или со поделба; спроведување на стечајна постапка; правосилна одлука на суд и други случаи определени со закон.

Согласно членовите од 53 до 69 од Статутот, годишното Собрание на акционери го свикнува Одборот на директори, најдоцна три месеци по составувањето на годишната сметка и на годишниот извештај за работата на Друштвото. Собранието се свикнува со праќање на покана или јавен повик, кој задолжително го содржи предложениот дневен ред, во рок од 21 ден од доставувањето на поканата, односно објавата на јавниот повик. Секоја обична акција дава право на глас во Собранието и тоа право се остварува лично или преку именуван полномошник. Со седницата на Собранието претседава Претседавач кој го определува редоследот на работата и го одржува редот на седницата. Собранието може да работи ако на седницата присуствуваат учесници со најмалку мнозинство од вкупниот број на акциите со право на глас. За работата на Собранието се води записник.

Согласно членовите 22, 23, 73, 74, 75 и 76 од Статутот, акционерите имаат право на дел од годишната добивка што Собранието на акционери ќе ја утврди со одлука за распределба. По одобрувањето на годишната сметка и на финансиските извештаи и утврдувањето на постоењето на добивка за распределба, Собранието на акционери го определува делот којшто им се

доделува на акционерите во форма на дивиденда и ги утврдува роковите за исплата на истата. Исто така, Собранието на акционери одлучува за тоа кој дел од добивката ќе се реинвестира или ќе се распредели во резервите.

5.4. Статистички податоци за тргувањето со акциите на друштвото за период од три години

За последните три години дневната просечна цена на хартиите од вредност изнесува 100,00 денари и истргувани се 0 (нула) обични акции.

6. ПОДАТОЦИ ЗА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ НА ИЗДАВАЧОТ

6.1. Основни податоци за Одборот на директори на издавачот

6.1.1	Име и презиме	Атанас Марковски
6.1.2	Деловна адреса	1000 Скопје, Р. Македонија
6.1.3	Функција што ја врши кај издавачот	Неизвршен член и Претседател на Одборот на директори
6.1.4	Податок за значајните активности на лицето надвор од работењето кај издавачот (доколку тие активности се значајни за издавачот)	Не врши значајни активности надвор од работењето кај издавачот.
6.1.5	Податок за природата на било каква поврзаност на лицето со другите членови на одборот на директори, управниот или надзорниот одбор, одборот за управување со ризици, одборот за ревизија, и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично)	Нема било каква поврзаност со другите членови на Одборот на директори.
6.1.6	Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство на лицето	Сопственик на приватна фирма во Р. Македонија во последните 5 години.
6.1.7	Имиња на друштва во кои лицето е член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор или содружник, односно акционер во било кое време во последните пет години и податок дали лицето сеж уште е или не е веќе член или содружник, односно акционер	Лицето не било член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор или содружник, односно акционер во било кое време во последните пет години.
6.1.8	Податок дали лицето било член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години	Лицето не било член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години.
6.1.9	Податок дали на лицето му е изречена мерка на безбедност	На лицето не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење

	забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната	на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години.
6.1.10	Податок дали лицето има сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество	Лицето нема сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот.
6.1.11	Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои лицето ги има кај издавачот и нивните приватни интереси или други одговорности	Не постои потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои лицето ги има кај издавачот и неговите приватни интереси или други одговорности.
6.1.12	Податок за постоење на договор или соработка помеѓу лицето и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што лицето било избрано за член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор на издавачот	Не постои договор или соработка помеѓу лицето и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што лицето било избрано за член на одборот на директори.
6.1.13	Податоци за постоењето на било какво ограничување на располагањето со акциите кои лицето ги поседува кај издавачот во определен временски период	Не постои било какво ограничување на располагањето со акциите кои лицето ги поседува кај издавачот во определен временски период.

6.1.1	Име и презиме	Славе Тасев
6.1.2	Деловна адреса	С. Злеово, 2420 Радовиш Р. Македонија
6.1.3	Функција што ја врши кај издавачот	Извршен член на Одборот на директори
6.1.4	Податок за значајните активности на лицето надвор од работењето кај издавачот (доколку тие активности се значајни за издавачот)	Не врши значајни активности надвор од работењето кај издавачот.
6.1.5	Податок за природата на било каква поврзаност на лицето со другите членови на одборот на директори, управниот или надзорниот одбор, одборот за управување со ризици, одборот за ревизија, и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично)	Нема било каква поврзаност со другите членови на Одборот на директори.

6.1.6	Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство на лицето	Директор во Благој Туфанов АД Радовиш од 2003 година до денес.
6.1.7	Имиња на друштва во кои лицето е член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор или содружник, односно акционер во било кое време во последните пет години и податок дали лицето сеж уште е или не е веќе член или содружник, односно акционер	Лицето не било член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор или содружник, односно акционер во било кое време во последните пет години.
6.1.8	Податок дали лицето било член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години	Лицето не било член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години.
6.1.9	Податок дали на лицето му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната	На лицето не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години.
6.1.10	Податок дали лицето има сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество	Лицето нема сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот.
6.1.11	Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои лицето ги има кај издавачот и нивните приватни интереси или други одговорности	Не постои потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои лицето ги има кај издавачот и неговите приватни интереси или други одговорности.
6.1.12	Податок за постоење на договор или соработка помеѓу лицето и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што лицето било избрано за член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор на издавачот	Не постои договор или соработка помеѓу лицето и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што лицето било избрано за член на одборот на директори.
6.1.13	Податоци за постоењето на било какво ограничување на располагањето со акциите кои лицето ги поседува кај издавачот во определен временски период	Не постои било какво ограничување на располагањето со акциите кои лицето ги поседува кај издавачот во определен временски период.

6.1.1	Име и презиме	Александра Попотрандовска
6.1.2	Деловна адреса	Брно, Р. Чешка
6.1.3	Функција што ја врши кај издавачот	Неизвршен член на Одборот на директори
6.1.4	Податок за значајните активности на лицето надвор од работењето кај издавачот (доколку тие активности се значајни за издавачот)	Не врши значајни активности надвор од работењето кај издавачот.
6.1.5	Податок за природата на било каква поврзаност на лицето со другите членови на одборот на директори, управниот или надзорниот одбор, одборот за управување со ризици, одборот за ревизија, и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично)	Нема било каква поврзаност со другите членови на Одборот на директори.
6.1.6	Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство на лицето	Сопственик на Ларис Трединг Компани од Р. Чешка.
6.1.7	Имиња на друштва во кои лицето е член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор или содружник, односно акционер во било кое време во последните пет години и податок дали лицето сеж уште е или не е веќе член или содружник, односно акционер	Лицето не било член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор или содружник, односно акционер во било кое време во последните пет години.
6.1.8	Податок дали лицето било член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години	Лицето не било член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години.
6.1.9	Податок дали на лицето му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната	На лицето не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години.
6.1.10	Податок дали лицето има сопствено учество во основната главнина на издавачот и во	Лицето е сопственик на Ларис Трединг Компани од Р. Чешка, која поседува 208.693 обични акции со

	гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество	право на глас издадени од Благој Туфанов АД Радовиш, што претставува 81,21% учество во основната главнина и во гласачката структура на издавачот.
6.1.11	Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои лицето ги има кај издавачот и нивните приватни интереси или други одговорности	Не постои потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои лицето ги има кај издавачот и неговите приватни интереси или други одговорности.
6.1.12	Податок за постоење на договор или соработка помеѓу лицето и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што лицето било избрано за член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор на издавачот	Не постои договор или соработка помеѓу лицето и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што лицето било избрано за член на одборот на директори.
6.1.13	Податоци за постоењето на било какво ограничување на располагањето со акциите кои лицето ги поседува кај издавачот во определен временски период	Не постои било какво ограничување на располагањето со акциите кои лицето ги поседува кај издавачот во определен временски период.

7. РАЗВОЈНИ ПЕРСПЕКТИВИ

Приоритет на Друштвото во следниот период е расчистување на обврските кон доверителите и покривање на тековните трошоци. Од таа причина, Друштвото не е во можност да ги изготви развојните перспективи во деловното работење и да направи проценка и претпоставки за движењето на финансиските резултати наредните 3 години.

8. ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Ревидираните финансиски извештаи за 2010 и 2011 година, како и завршната зметка за 2012 година, се дадени во прилог. За 2012 година финансиските извештаи се во изработка и подготовка и ќе бидат ревидирани најдоцна до 31.05.2013 година.

	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> </table> Период				<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> </table> Контролор																														
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> </table>				<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;">0</td><td style="width: 20px; height: 20px;">4</td><td style="width: 20px; height: 20px;">4</td><td style="width: 20px; height: 20px;">6</td><td style="width: 20px; height: 20px;">1</td><td style="width: 20px; height: 20px;">8</td><td style="width: 20px; height: 20px;">2</td><td style="width: 20px; height: 20px;">8</td></tr> </table>	0	4	4	6	1	8	2	8	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> </table>																				<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> </table>		
0	4	4	6	1	8	2	8																												
1 2 3	4 5 6 7 8 9 1 1	0 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2	2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6																															
Вид работа	Идентификационен број (ЕМБС)		Резервни кодекси																																

Назив на друштвото АД „БЛАГОС ТУФАНОВ“

Адреса, седиште и телефон РАДОВИЦА

Единствен даночен број 4023992105989

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА

(ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)

на ден 31.12.2012 година

(во денари)

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	001		<u>113159409</u>	
2.	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	002			
3.	Издатоци за развој	003			
4.	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	004			
5.	Гудвил	005			
6.	Аванси за набавка на нематеријални средства	006			
7.	Нематеријални средства во подготовка	007			
8.	Останати нематеријални средства	008			
9.	II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	009		<u>113088276</u>	
10.	Недвижности (011+012)	010		<u>86099391</u>	
10.a.	Земјиште	011			
10.b.	Градежни објекти	012		<u>86099391</u>	

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
11.	Постројки и опрема	013		26498885	
12.	Транспортни средства	014			
13.	Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015			
14.	Биолошки средства	016		490000	
15.	Аванси за набавка на материјални средства	017			
16.	Материјални средства во подготовка	018			
17.	Останати материјални средства	019			
18.	III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	020			
19.	IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	021		71133	
20.	Вложувања во подружници	022			
21.	Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	023			
22.	Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	024			
23.	Побарувања по дадени долгорочни заеми	025			
24.	Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	026			
24.а.	Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	027			
24.б.	Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба	028			
24.в.	Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	029			
25.	Останати долгорочни финансиски средства	030		71133	
26.	V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	031			
27.	Побарувања од поврзани друштва	032			
28.	Побарувања од купувачи	033			
29.	Останати долгорочни побарувања	034			
30.	VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	035			

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
31.	Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	036		6268195	
32.	I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	037		279485	
33.	Залихи на суровини и материјали	038			
34.	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039		256136	
35.	Залихи на недовршени производи и полупроизводи	040			
36.	Залихи на готови производи	041		23349	
37.	Залихи на трговски стоки	042			
38.	Залихи на биолошки средства	043			
39.	II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ) ЗА ОТУГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	044			
40.	III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	045		5895339	
41.	Побарувања од поврзани друштва	046			
42.	Побарувања од купувачи	047		5895339	
43.	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048			
44.	Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	049			
45.	Побарувања од вработените	050			
46.	Останати краткорочни побарувања	051			
47.	IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	052		93147	
48.	Вложувања во хартии од вредност (054+055)	053			
48.а.	Вложувања кои се чуваат до доспевања	054			
48.б.	Вложувања според објективната вредност преку добивката или загубата	055			
49.	Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва	056			
50.	Побарувања по дадени заеми	057		93147	
51.	Останати краткорочни финансиски средства	058			

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
52.	V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	059			
				224	
52.а.	Парични средства	060		224	
52.б.	Парични еквиваленти	061			
53.	VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	062			
54.	ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+ 044+ 062)	063		119427604	
55.	В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	064			
56.	ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067- 068-069+070+071+075 -076+ 077-078)	065		101095403	
57.	I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	066		157258728	
58.	II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	067			
59.	III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	068			
60.	IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	069			
61.	V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	070		3100157	
62.	M. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	071			
63.	Законски резерви	072			
64.	Статутарни резерви	073			
65.	Останати резерви	074			
66.	VII АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	075			
67.	VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	076		- 58702978	
68.	IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	077			
69.	X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	078		- 560504	
70.	XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	079			
71.	XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	080			

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
72.	Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	081		18332201	
73.	I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	082			
74.	Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	083			
75.	Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	084			
76.	II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	085			
77.	Обврски спрема поврзани друштва	086			
78.	Обврски спрема добавувачи	087			
79.	Обврски за аванси, депозити и кауции	088			
80.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	089			
81.	Обврски по заеми и кредити	090			
82.	Обврски по хартии од вредност	091			
83.	Останати финансиски обврски	092			
84.	Останати долгорочни обврски	093			
85.	III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	094			
86.	IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	095		18332201	
87.	Обврски спрема поврзани друштва	096			
88.	Обврски спрема добавувачи	097		3472599	
89.	Обврски за аванси, депозити и кауции	098			
90.	Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата	099		5737524	
91.	Обврски кон вработените	100		3823765	
92.	Тековни даночни обврски	101		482244	
93.	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102			
94.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103			

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
95.	Обврски по заеми и кредити	104		4816069	
96.	Обврски по хартии од вредност	105			
97.	Обврски по основ на учество во резултатот	106			
98.	Останати финансиски обврски	107			
99.	Останати краткорочни обврски	108			
100.	V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109			
101.	VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	110			
102.	ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111		119427604	
103.	V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – ПАСИВА	112			

Лице одговорно за составување на билансот: Име и презиме ЈОВАН ЈАНЕВ

ЕМБГ 1307958964009

Лице одговорно за составување на билансот: Целосен назив на друштвото _____

ЕМБС

Во _____

Лице одговорно за составување на билансот,

Раководител,

На ден _____



	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> </table> Период				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> </table> Контролор																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> </table> 1 2 3				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;">0</td><td style="width: 20px; height: 20px;">4</td><td style="width: 20px; height: 20px;">4</td><td style="width: 20px; height: 20px;">6</td><td style="width: 20px; height: 20px;">1</td><td style="width: 20px; height: 20px;">8</td><td style="width: 20px; height: 20px;">7</td><td style="width: 20px; height: 20px;">8</td></tr> </table> 4 5 6 7 8 9 1 1	0	4	4	6	1	8	7	8	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> </table> 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2																			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;">0</td><td style="width: 20px; height: 20px;">1</td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> </table> 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6	0	1																	Вид работа Идентификационен број (ЕМБС) Резервни кодекси
0	4	4	6	1	8	7	8																																												
0	1																																																		

Назив на друштвото АД „БЛАГОЈ ТУФАНОВ“
 Адреса, седиште и телефон РАДОВИЦЕ
 Единствен даночен број 4023992105989

БИЛАНС НА УСПЕХ

(ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА)

за период од 01.01. до 31.12. 2012 година

(во денари)

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	201		0	
2.	Приходи од продажба	202			
3.	Останати приходи	203			
4.	Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство	XXX	XXX	XXX	XXX
4.a.	Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	204		23349	
4.b.	Залихи на готовите производи и на недовршено производство на крајот на годината	205		23349	
5.	Капитализирано сопствено производство и услуги	206			
6.	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	207		560504	
7.	Трошоци за сировини и други материјали	208		181165	
8.	Набавна вредност на продадени стоки	209			
9.	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	210			
10.	Услуги со карактер на материјални трошоци	211		85071	
11.	Останати трошоци од работењето	212		17100	
12.	Трошоци за вработени (214+215+216+217)	213		171882	
12.a.	Плати и надоместоци на плата (нето)	214		114000	

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
12.б.	Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	215		2712	
12.в.	Придонеси од задолжително социјално осигурување	216		49560	
12.г.	Останати трошоци за вработените	217		5610	
13.	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218			
14.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	219			
15.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	220			
16.	Резервирања за трошоци и ризици	221			
17.	Останати расходи од работењето	222		105286	
18.	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	223			
19.	Финансиски приходи од односи со поврзани друштва(225+226+227+228)	224			
19.а.	Приходи од вложувања во поврзани друштва	225			
19.б.	Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	226			
19.в.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	227			
19.г.	Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	228			
20.	Приходи од вложувања во неповрзани друштва	229			
21.	Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	230			
22.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	231			
23.	Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	232			
24.	Останати финансиски приходи	233			
25.	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	234			
26.	Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	235			
26.а.	Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	236			
26.б.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	237			
26.в.	Останати финансиски расходи од поврзани друштва	238			
27.	Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	239			
28.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	240			

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

за период од 01.01. до 31.12. 2012 година

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	Добивка за годината	269			
2.	Загуба за годината	270		560504	
3.	Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) - (274+276+278+280+282+284)	271			
4.	Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284) - (273+275+277+279+281+283)	272			
5.	Добивки кои произлегуваат од преведување на странско работење	273			
6.	Загуби кои произлегуваат од преведување на странско работење	274			
7.	Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	275			
8.	Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	276			
9.	Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	277			
10.	Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	278			
11.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (+)	279			
12.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (-)	280			
13.	Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	281			
14.	Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	282			
15.	Удел во останата сеопфатна добивка на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	283			
16.	Удел во останата сеопфатна загуба на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	284			
17.	Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка	285			
18.	Нето останата сеопфатна добивка (271-285)	286			

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
29.	Нереализирани загуби (расходи) од финансиски средства	241			
30.	Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	242			
31.	Останати финансиски расходи	243			
32.	Удел во добивката на придружените друштва	244			
33.	Удел во загубата на придружените друштва	245			
34.	Добивка од редовното работење (201+ 223+244) – (204-205+207+234+245)	246			
35.	Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245) – (201+ 223+244)	247		560504	
36.	Нето добивка од прекинати работења	248			
37.	Нето загуба од прекинати работења	249			
38.	Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	250			
39.	Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	251		560504	
40.	Данок на добивка	252			
41.	Одложени даночни приходи	253			
42.	Одложени даночни расходи	254			
43.	НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	255			
44.	НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	256		560504	
45.	Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	257		1	
46.	Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	258		12	
47.	ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ	259			
47.а.	Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	260			
47.б.	Добивка која припаѓа на неконтролираното учество	261			
47.в.	Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	262			
47.г.	Загуба која се однесува на неконтролираното учество	263			
48.	ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	264			
48.а.	Вкупна основна заработувачка по акција	265			
48.б.	Вкупна разводнета заработувачка по акција	266			
48.в.	Основна заработувачка по акција од прекинатото работење	267			
48.г.	Разводнета заработувачка по акција од прекинатото работење	268			

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
19.	Нето останата сеопфатна загуба (285-271) или (272+285)	287			
20.	Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	288			
20.а.	Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	289			
20.б.	Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	290			
21.	Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	291		560504	
21.а.	Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	292			
21.б.	Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	293			

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД _____ ДЕЈНОСТ-
(Се назначува главната приходна шифра на дејноста утврдена со Националната класификација на дејности)

1039

Лице одговорно за составување на билансот: Име и презиме ЈОВАН ЈАНЕВ

ЕМБГ 1307958469004

Лице одговорно за составување на билансот: Целовен назив на друштвото _____

ЕМБС

Во _____

Одговорно лице на субјектот,

Раководител,

На ден _____



Образецот е пропишан со Правилникот за формата и содржината на годишната сметка („Сл. весник на РМ“, бр 52/11 и 174/11)



ДАНОЧЕН БИЛАНС на вкупен приход

ДБ-ВП

* Пополнува Управа за јавни приходи

Единствен
даночен број

4023992105989

Скратен назив
и адреса на вистинско
седиште за контакт

БЛАГОЈ ТУФАНОВ
АД
РАДОВИЦА

Телефон

071332573

е-пошта

Датум и
број на
прием

FEB 28

[Signature]

Даночен период

од 01.01.2012

до 31.12.2012

Рок за поднесување 28.02.2013

Исправка на "ДБ-ВП"

ПОДАТОЦИ ЗА ДЕЈНОСТА

Друштво за вработување на
инвалидизирани лица

Број од НАЦЕ

10.39

Назив на дејност

ПРЕРАБОТКА НА ОВОШЈЕ И ЗЕМАЉУЦИ

Правна форма

ДООЕЛ

Јавно трговско друштво

ДОО

Командитно друштво

Акционерско друштво

Командитно друштво со акци

Друго

Година за која трговското друштво се определило
да плаќа годишен данок на вкупен приход

* пополнува трговско друштво кое има вкупен приход по сите основи од 3.000.001 до 6.000.000 денари.

УТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШЕН ДАНОК НА ВКУПЕН ПРИХОД

"без дени"

1. Вкупен приход утврден во Билансот на успех

01

1.1. Приходи од работењето

02

1.2. Финансиски приходи

03

1.3. Удел во добивката на придружените друштва

04

2. Пропишана стапка (стапка од член 38-д на ЗДД)

05

3. Годишен данок на вкупен приход (реден број 1 x 2/100)

06

4. Износ на платени аконтации на данокот на добивка

07

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БИЛАНСОТ

Име и презиме

СПАВЕ ТАСЕВ

Потпис и печат

[Signature]

Својство

УПРАВИТЕЛ

Датум на поднесување

28.02.2013



НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи (во денари) ³
Ред. број	Класа/поткласа ¹	Назив ²	
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
ВКУПНИ ПРИХОДИ (Збир од АОП 201+204+205+218+221+224+236 од БУ за средни и големи субјекти или збир од АОП 260+270+272 од БУ за микро и мали субјекти)			

Во _____	Лице одговорно за составување на билансот		Раководител
На ден _____ 20__ год.			

- 1) Во колоната за „Класа/поткласа“ се внесува нумеричка ознака на класа односно поткласа, согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува приход.
- 2) Во колоната „Назив“ се внесува описно називот на дејноста според НКД од која субјектот остварува приход.
- 3) Во колоната „Остварени приходи“ се внесува износот на остварени приходи по дејности.

<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> </table> Вид. раб.				1	2	3	<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr> <tr><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td></tr> </table> Период					4	5	6	7	8	9	10	11	<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>12</td><td>13</td><td>14</td></tr> <tr><td>15</td><td>16</td><td>17</td></tr> <tr><td>18</td><td>19</td><td>20</td></tr> <tr><td>21</td><td>22</td><td>23</td></tr> <tr><td>24</td><td>25</td><td>26</td></tr> </table> Контролор Резервни кодекси				12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3																																				
4	5	6	7																																			
8	9	10	11																																			
12	13	14																																				
15	16	17																																				
18	19	20																																				
21	22	23																																				
24	25	26																																				

Назив на субјектот АД БЛАГОЈ ТУФАНОВАдреса, седиште и телефон РАДО ВУКЕдинствен даночен број 4023992105989**ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ**

За државна евиденција за субјектите кои
не применуваат посебни сметковни планови
(големи, средни, мали и микро субјекти)

(во денари)

Ред. број	Група на сметки, сметка д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
1.	003д	Набавна вредност на компјутерскиот софтвер	6 0 1		
1.а.	008д	Вредносно усогласување на компјутерскиот софтвер	6 0 2		
1.б.	009д	Акумулирана амортизација на компјутерскиот софтвер	6 0 3		
1.в.	003д-008д-009д	Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер (< или = АОП 004 од БС)	6 0 4		
		Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
2.	010д	Земјишта	6 0 5		
3.	014д	Шуми	6 0 6		
4.	011д	Набавна вредност на становите и станбените згради	6 0 7		
4.а.	018д	Вредносно усогласување на становите и станбените згради	6 0 8		
4.б.	019д	Акумулирана амортизација на становите и станбените згради	6 0 9		
4.в.	011д-018д-019д	Сегашна вредност на становите и станбените згради (< или = АОП 012 од БС)	6 1 0		
5.	011д	Набавна вредност на нестанбени згради	6 1 1	86099391	
5.а.	018д	Вредносно усогласување на нестанбените згради	6 1 2		
5.б.	019д	Акумулирана амортизација на нестанбените згради	6 1 3		

Ред. број	Група на сметки, сметка д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
5.в.	011д-018д-019д	Сегашна вредност на нестанбените згради (< или = АОП 012 од БС)	6 1 4	86099391	
6.	012д	Оригинални уметнички и литературни дела за вршење на дејности од културата и уметноста	6 1 5		
7.	014д	Набавна вредност на повеќегодишните насади	6 1 6	490000	
7 а.	018д	Вредносно усогласување на повеќегодишните насади	6 1 7		
7.б.	019д	Акумулирана амортизација на повеќегодишните насади	6 1 8		
7.в.	014д-018д-019д	Сегашна вредност на повеќегодишните насади (< или = АОП 016 од БС)	6 1 9	490000	
8.	014д	Набавна вредност на основното стадо	6 2 0		
8.а.	018д	Вредносно усогласување на основното стадо	6 2 1		
8.б.	019д	Акумулирана амортизација на основното стадо	6 2 2		
8.в.	014д-018д-019д	Сегашна вредност на основното стадо (< или = АОП 016 од БС)	6 2 3		
9.	015д	Книги, слики, вајарски дела, музејски експонати, предмети од архивска граѓа и слично	6 2 4		
10.	016д	Вложувања во природни богатства во подготовка	6 2 5		
11.	016д	Подобрување на земјиштето	6 2 6		
		В. ПРИХОДИ			
12.		I. Приходи од продажба	6 2 7		
13.	73д и 74д	Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	6 2 8		
14.	73д и 74д	Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	6 2 9		
15.	730, 740 и 741	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	6 3 0		
16.	731 и 742	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	6 3 1		

Ред. број	Група на сметки, сметка д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
33.	768	Приходи од укинување на долгорочни резервирања (< или = АОП 203 од БУ)	6 4 8		
34.	769	Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	6 4 9		
35.	769д	Приходи од наплатени пенали, неподигнати капари, отстапнини, награди и слично (< или = АОП 203 од БУ)	6 5 0		
36.	769д	Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	6 5 1		
37.	769д	Приходи од даноци и придонеси (< или = АОП 203 од БУ)	6 5 2		
38.	769д	Приходи од оперативен наем-лизинг (< или = АОП 203 од БУ)	6 5 3		
39.		III. Финансиски приходи	6 5 4		
40.	773д и 776д	Приходи од дивиденди	6 5 5		
		Г. РАСХОДИ			
41.		I. Трошоци за сировини, материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	6 5 6		
42.	400д	Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	6 5 7		
43.	400д	Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	6 5 8		
44.	400д	Прехранбени артикли (< или = АОП 208 од БУ)	6 5 9		
45.	400д	Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	6 6 0		
46.	400д	Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	6 6 1		
47.	400д	Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	6 6 2		
48.	400д	Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	6 6 3		
49.	400д	Вода (< или = АОП 208 од БУ)	6 6 4	49264	
50.	402д и 403д	Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	6 6 5	181165	
51.	402д и 403д	Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	6 6 6		

Ред. број	Група на сметки, сметка д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
52.	404	Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	6 6 7		
53.	407	Отпис на ситен инвентар, амбajала и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	6 6 8		
54.		II. Трошоци за услуги	6 6 9		
55.	410д	Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	6 7 0		
56.	410д	Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	6 7 1		
57.	411д	ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	6 7 2	35307	
58.	411д	ПТТ услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	6 7 3		
59.	412д	Надворешни услуги за изработка на производи (лон производство) (< или = АОП 211 од БУ)	6 7 4		
60.	412д	Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	6 7 5		
61.	414д	Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	6 7 6		
62.	414д	Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	6 7 7		
63.	414д	Наемнина за земјиште (< или = АОП 211 од БУ)	6 7 8		
64.	416д	Трошоци за истражување и развој (< или = АОП 211 од БУ)	6 7 9		
65.		III. Надомести на трошоците за вработените	6 8 0		
66.	420д	Вкалкуирани надомести за време на боледување	6 8 1		
67.	422д	Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	6 8 2		
68.	422д	Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)	6 8 3		
69.	422д	Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	6 8 4		
70.	422д	Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	6 8 5		

Ред. број	Група на сметки, сметка д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
89.	447д	Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	7 0 4		
90.	447д	Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	7 0 5		
91.	447д	Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	7 0 6		
92.	449	Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	7 0 7	17100	
93.		V. Останати расходи	7 0 8		
94.	468	Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	7 0 9		
95.	468д	Надоместоци за штети (< или = АОП 222 од БУ)	7 1 0		
96.		VI. Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	7 1 1		
97.	476	Вредносно усогласување на долгорочни финансиски пласмани и други хартии од вредност расположиви за продажба (= АОП 242 од БУ)	7 1 2		
98.		VII. Дивиденди и други надоместоци на вложувачите	7 1 3		
99.		Исплатени дивиденди	7 1 4		
		Д. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ			
100.		Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	7 1 5		

Во _____

Лице одговорно за составување на образецот,

На ден _____

Раководител,



М.П. на ЦРМ и дата на приемот _____

Контролата ја извршиле: _____

Образецот е пропишан со Правилникот за изменување на Правилникот за посебните податоци потребни за системот на државната евиденција и за формата и содржината на образецот за државната евиденција ("Сл.весник на РМ", бр. 9/12).

8. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиции во тек	ВКУПНО
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2012 (тековна година)	—	86099391	26498885	—	112.598.276
Зголемување					
Намалување					
Салдо на 31 Декември 2012 (тековна година)		86099391	26498885	—	112.598.276
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2012 (тековна година)					
Амортизација					
Намалување					
Салдо на 31 Декември 2012 (тековна година)					
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2012 (тековна година)		86099391	26498885	—	112.598.276
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2012 (тековна година)		86099391	26498885	—	112.598.276
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2011 (претходна година)		86099391	27967279	—	114.060.670
Зголемување					
Намалување			1462394	—	1462.394
Салдо на 31 Декември 2011 (претходна година)		86099391	26498885	—	112.598.276
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2011 (претходна година)					
Амортизација					
Намалување					
Салдо на 31 Декември 2011 (претходна година)					
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2011 (претходна година)		86099391	26498885	—	112.598.276
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2011 (претходна година)		86099391	27967279	—	114.060.670

9. БИОЛОШКИ СРЕДСТВА

	Недовршени земјоделски производи	Основно стадо	Обратно стадо	Повеќе-годишни насади	Средства во подготовка	ВКУПНО
2012				490.000	-	490.000
Состојба на 1 Јануари 2012 (тековна година)						
Зголемување како резултат на набавки						
Намалување како резултат на продажби						
Ожнеани земјоделски производи пренесени во залихи						
Промена на вредноста на биолошките средства						
Трошоци на амортизација на биолошките средства						
Состојба на 31 Декември 2012 (тековна година)				490.000	-	490.000
Нетековни средства						
Тековни средства						
Вкупно биолошки средства				490.000	-	490.000
2011						
Состојба на 1 Јануари 2011 (претходна година)				490.000	-	490.000
Зголемување како резултат на набавки						
Намалување како резултат на продажби						
Ожнеани земјоделски производи пренесени во залихи						
Промена на вредноста на биолошките средства						
Трошоци на амортизација на биолошките средства						
Состојба на 31 Декември 2011 (претходна година)				490.000	-	490.000
Нетековни средства						
Тековни средства						
Вкупно биолошки средства				490.000	-	490.000

10. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

	Тековна година	Претходна година
Вложувања во конвертибилни обврзници		
Вкупно:		
Број на конвертибилни обврзници:		
Права кои ги носат конвертибилните обврзници:		

11. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	Тековна година	Претходна година
Побарувања од купувачи во земјата	5.895.339	6.896.965
Побарувања од купувачи во странство		
Застарени, сомнителни и спорни побарувања		
Вредносно усогласување на побарувања		
Вкупно:	<u>5.895.339</u>	<u>6.896.965</u>

12. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	Тековна година	Претходна година
Парични средства на денарски сметки	224	224
Парични средства во денарска благајна		
Девизна сметка		
Девизна благајна		
Вкупно:	<u>224</u>	<u>224</u>

15. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

	Тековна година	Претходна година
Добавувачи во земјата	3.472.599	4.302.727
Добавувачи во странство		
Добавувачи за нефактурирани стоки		
Вкупно:	<u>3.472.599</u>	<u>4.302.727</u>

16. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ

	Тековна година	Претходна година
Краткорочни обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	4.816.069	4.651.338
Краткорочни кредити во земјата		
Краткорочни кредити во странство		
Вкупно	<u>4.816.069</u>	<u>4.651.338</u>

17. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	Тековна година	Претходна година
Приходи од продажба во земјата	—	374.976
Приходи од продажба во странство		
Вкупно:	<u>—</u>	<u>374.976</u>



18. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Тековна година	Претходна година
Приходи од наемнини		
Приходи од наплатени отпишани побарувања		
Приходи од државни поддршки		
Вкупно:		

19. ОСТАНАТИ РАСХОДИ

	Тековна година	Претходна година
Транспортни услуги		
Трошоци за саеми		
Наемнина		
Дневници за службени патувања и патни трошоци		
Трошоци за членови на органот на управување, надзорниот одбор и за членовите на останатите органи		
Трошоци за промоција, пропаганда и реклама		
Премии за осигурување		
Банкарски услуги и трошоци за платен промет		
Трошоци за ревизија		
Трошоци за останати интелектуални услуги		
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања		
Загуби од отуѓување на нетековни средства		
Останати расходи		
Вкупно останати оперативни расходи		

20. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ДРУШТВА

	Тековна година	Претходна година
Побарувања по основ на купопродажни односи		
Обврски по основ на купопродажни односи		
Приходи од продажба на готови производи		
Приходи од продажба на стоки		



**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ ДО
СОПСТВЕНИЦИТЕ НА АД БЛАГОЈ ТУФАНОВ Радовиш**

1, На Ваше барање извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Акционерско друштво за производство и преработка БЛАГОЈ ТУФАНОВ Радовиш (АД БЛАГОЈ ТУФАНОВ) кои што го вклучуваат Извештај за сеопфатна добивка за 2011, Извештај за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2011, како и Извештајот за промени во главнината и Извештајот за парични текови за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

2, Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот е одговорен за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи прикажани на страниците 2 до 5 и Белешките кон истите на страниците 6 до 17 во согласност со принципите и правилата што се применуваат во Република Македонија. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка; избирање и примена на соодветни сметководствени политики; како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите.

3, Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

4, Основа за мислењето

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективното презентирање на финансиските извештаи на друштвото за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на друштвото. Ревизијата исто така вклучува оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

4.1 . Во текот на 2008 година е извршен отпис на основни средства во вкупен износ од 57,220,654 денари и тоа отпис на градежни објекти по основ на оштетување во износ од 13,884,754 денари и отпис на насади во износ од 43,335,900 денари . Нас не ни е презентирани документација од која објективно може да се потврди вредноста на оштетувањето, ниту дека е извршена корекција врз основа на квалификуваното мислење на ревизорите за 2008 година.

4.2. Амортизација на материјалните средства не е пресметана.

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ ДО
СОПСТВЕНИЦИТЕ НА АД БЛАГОЈ ТУФАНОВ Радовиш (продолжение)**

4.3. Од вкупниот износ на побарувања од купувачите 71.430.00 денари се побарувања со старосна структура од 2005 година, 102.936.00 се побарувања со старосна структура од 2006 година, 190.058.00 денари се побарувања со старосна структура од 2007 година, Вкупно застарени побарувања во износ од 364.424.00 денари.


4.4. Од вкупниот износ на обврски кон добавувачите 223.325.00 се обврски со старосна структура од 2005 година, 561.693.00 се од 2006 година, 569.223.00 се од 2007 година, или вкупно застарени обврски во износ од 1.354.241.00 денари

5, Мислење

Според наше мислење, заради значењето на прашањата, наведени во точка 4.1 до 4,4 од ова мислење финансиските извештаи не ја презентираат објективно финансиската состојба на Акционарско друштво за производство и преработка БЛАГОЈ ТУФАНОВ Радовиш, заклучно со 31 декември 2011 година, како и на неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш и не се восогласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се применуваат во Република Македонија .

Без да даваме квалификација на нашето мислење обрнуваме внимание на следното:

Уписот на трансформацијата на друштвото според Законот за Трансформација на претпријатијата со општествен капитал според моделот “Конверзија на побарувањата на доверителите во траен влог” согласно со решение на Централен регистар на Република Македонија е извршен на 16.05.2007. Друштвото во периодот на стечајната постапка од 1996 до 2006 година а и потоа не покажува никакви активности во својата основна дејност заради што принципот на континуитет е директно зависен од подршката на акционерите за обновување на деловните процеси во друштвото и решавање на статусот на земјоделското земјиште со кое располага друштвото.



Тетово 20.06.2012

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ ЗА ДРУГИ ПРАВНИ И РЕГУЛАТИВНИ БАРАЊА ДО СОПСТВЕНИЦИТЕ НА АД БЛАГОЈ ТУФАНОВ Радовиш****Извештај на независните ревизори за конзистентноста на податоците изнесени во Годишниот Извештај за работење.**

1, Извршивме проверка на конзистентноста на податоците изнесени во Годишниот Извештај за работењето на Акционарско друштво за производство и преработка БЛАГОЈ ТУФАНОВ Радовиш (Друштвото) за 2011 година, кои се однесуваат на финансиската состојба и резултатите на работењето на Друштвото за 2011 година. Овие податоци произлегуваат и се превземени од ревидираната годишна сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2011, за кои ние изразивме модификувано мислење во нашите извештаи од 20.06.2012.

Годишната сметка и финансиските извештаи, како и поврзаните со нив податоци од Годишниот извештај не ги рефлектира ефектите настанати по датумот на нашиот извештај на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото.

2, Податоците кои се однесуваат на финансиската состојба и резултатите од работењето на Друштвото за 2011 година и Годишниот извештај на Друштвото не ги содржат сите објавувања кои се бараат согласно со рамката за изготвување на годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи. Следствено, читањето на Годишниот извештај на Друштвото не е замена за читање на ревидираната годишна сметка и ревидирани финансиски извештаи на Друштвото.

3, Одговорност на раководството за Годишниот извештај

Раководството на Друштвото е одговорно за изготвување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2011 година во согласност со законската регулатива на Република Македонија.


4, Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај како што е тоа наведено во почетниот пасус погоре врз основа на процедурите, кои беа спроведени во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија кои се однесуваат на ангажмани на проверка на усогласеност, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за ревизија. (Сл Весник на РМ број 158 од 2010 година)

5, Мислење

Според наше мислење, податоците изнесени во Годишниот извештај за работењето на Акционарско друштво за производство и преработка БЛАГОЈ ТУФАНОВ Радовиш за 2011 кои произлегуваат од ревидираната годишна сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 Декември 2011 се конзистентни во сите материјални аспекти, со податоците објавени во годишната сметка и финансиските извештаи, во согласност со законската регулатива на Република Македонија.

БЕНД Ревизија и консалтинг ТП Тетово



Тетово 20.06.2012

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2011 ГОДИНА

НА

**Акционерско друштво за производство и преработка БЛАГОЈ
ТУФАНОВ АД Радовиш**

СОДРЖИНА:

Страна

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Извештај за финансиската состојба на ден 31.Декември	2011 година	2
Извештај за сеопфатна добивка	2011 година	3
Извештај за готовинските текови за	2011 година	4
Извештај за промените на главнината за	2011 година	5
Белешки кон финансиските извештаи		6-17


ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ
на 31 Декември 2011 и 2010 (во 000 денари)

Позиција	Белешка	Тековна	Претходна
		година	година
СРЕДСТВА			
Долгорочни средства		113.159	114.622
Материјални средства	13	113.088	114.551
Долгорочни вложувања	13	71	71
Тековни средства		7.375	6.104
Залихи	14	279	904
Побарувања од купувачи	15	6.897	4.999
Краткорочни финансиски вложувања	16	93	93
Побарувања од државата и други институции	17	-	2
Активни временски разграничувања	18	105	105
Парични средства и еквиваленти на парични средства		0	0
ВКУПНА АКТИВА		120.535	120.726
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал и резерви		101.656	101.793
Запишан основен капитал	Пк	157.259	157.259
Ревалоризациона резерва	Пк	3.100	3.100
Акумулирана добивка/загуба	Пк	(58.565)	(59.187)
Добивка/загуба за финансиската година	Бу	(138)	621
Тековни обврски		18.879	18.932
Обврски спрема добавувачи	19	4.308	4.764
Обврски по краткорочни заеми и кредити	20	4.651	4.651
Краткорочни обврски за даноци, придонеси и други давачки	21	525	288
Краткорочни обврски за плати и други обврски према вработените	22	9.395	9.229
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		120.535	120.726

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од финансиските извештаи

Претседател на управен одбор




ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОФАТНА ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ
За годината што завршува на 31, Декември 2011 и 2010 (во 000 денари)**

Позиција	Белешка	Тековна	Претходна
		година	година
Приходи од продажба	4	375	1.835
Останати оперативни приходи (добивка)	5	2.448	641
Промени на залихите на готови производи и производството во тек	14	(624)	221
Потрошени материјали и ситен инвентар	6	97	99
Услуги со карактер на материјални трошоци	7	579	1.068
Трошоци за вработените	10	166	166
Останати оперативни расходи	8,9	1.493	715
Добивка/загуба од оперативно работење		(138)	648
Данок од добивка	12	28	17
Добивка/загуба од редовно раб. по оданочување		(136)	632
Вонредни приходи		-	-
Вонредни расходи	11	-	10
Вкупна сеофатна Добивка/загуба за годината		(138)	621
Број на акции:		256,983	256,984
Заработка по акција (во парични единици) Основна и разводнета		(0,535)	2,418

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од финансиските извештаи

Претседател на управен одбор




ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ ЗА ПЕРИОДОТ
за годината која завршува на 31,12,2011 и 31,12,2010**

Позиција	Тековна година	Претходна година
Готовински текови од деловни активности	(1.462)	(641)
Нето добивка/загуба после оданочување	(138)	621
Промени - Зголемување/намалување на :		
Залихи	624	(221)
Побарувања од купувачи	(1.898)	(2.649)
Побарувања од државата и други институции	2	5
Побарувања од вработените и останати побарувања	-	10
Обврски спрема добавувачи	(457)	1.026
Обврски по краткорочни заеми и кредити	-	127
Краткорочни обврски за даноци, придонеси и други давачки	237	120
Краткорочни обврски за плати и други обврски према вработените	166	319
Готовински текови од инвестициони активности	1.462	641
Продажба на материјални и нематеријални средства	1.462	641
Готовински текови од финансиски активности	-	-
Зголемување/намалување на паричните средства	0	(1)
Парични средства на почеток на годината	0	1
Парични средства на крајот на годината	0	0

Претседател на управен одбор



ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНА НА ГЛАВНИНАТА**

Друштво: Благој Туфанов АД Радовиш


Матичен број: 04461878

во 000
денари

Позиција	Акционерски капитал	Задржана добивка	Ревалоризациони резерви	Вкупно капитал
Состојба на 31 Декември 2009	157,259	-59,187	3,100	101,172
Промена на капиталот 2010				
Издавање /објавување на акционерски капитал				
Дивиденди				
Вкупна сеопфатна добивка за годината		621		621
Трансфер/пренос на задржана добивка				0
Состојба на 31 Декември 2010	157,259	(58,565)	3,100	101,793
Промена на капиталот 2011				
Издавање /објавување на акционерски капитал				
Дивиденди				
Вкупна сеопфатна добивка за годината		(138)		(138)
Срансфер/пренос на задржана добивка				-
Состојба на 31 Декември 2010	157.259	(58.703)	3.100	101.656

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од финансиските извештаи

Претседател на управен одбор



1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО**Назив :**

Акционерско Друштво за производство и преработка БЛАГОЈ ТУФАНОВ АД Радовиш, скратен назив БЛАГОЈ ТУФАНОВ АД Радовиш (во понатамошниот текст Друштвото)

Регистрација:

- Друштвото е регистрирано кај Централниот Регистар на Република Македонија со Статут бр. 01-53/1 од 16.04.2007 година. Акционерската книга се води во Централниот Депозитар за хартии од вредност на Република Македонија во Скопје

Дејност:

- Основна дејност на Друштвото е 01.11 – Одгледување на жита, мешункасти растенија и маслодајно семе.

- Вкупниот број на вработени на 31.12.2011 година изнесувал 1

Седиште:

Седиштето на друштвото се наоѓа на ул.Маршал Тито бб во Радовиш

Матичен број:

4461878

Тел: 070 275 743**Основачи и одговорност:**

Основачи на друштвото согласно решение на Централен Регистар на Република Македонија и акционерска книга на друштвото се:

Вид на акции	Број на акции	Вк.износ (денари) по среден курс на ЕУР на 31.12.2007	Вк.износ (Евра)
Обични (управувачки) акции Со номинална вредност од 10 ЕУР за една акција	256984	157.258.700	2.569.839

Овластувањата и одговорноста на акционерското друштво во правниот промет со трети лица е неограничено и за обврските одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување е Славе Тасев – Извршен член на одборот на директори, кој воедно е и работоводен орган и го застапува друштвото во земјата и странство.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Финансиските извештаи, дадени на страниците 2 до 5 се составени во согласност со важечките прописи и сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија, со извесни рекласификации заради добивање на појасна слика. Се бара финансиските извештаи составени според важечките прописи да ја одразуваат примената на целокупните (деталните) прописи што се однесуваат на примената на сметководствените принципи. Во извесни случаи претпријатието може да изврши избор на одредена сметководствена политика во рамките на пропишаните сметководствени политики; во други случаи претпријатието може самостојно да одлучува дали, или нема да ја примени пропишаната сметководствена политика.

Друштвото известува согласно со Меѓународните стандарди за финансиско известување, утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди, објавени во Правилникот за водење сметководство

Менаџментот конзистентно ги применува одобрените сметководствени политики во соодветните пресметковни периоди.

За 2011 година финансиските извештаи се идентични со годишната сметка.

Финансиските извештаи се изготвени со примена на методата на набавна вредност и принципот на континуитет во работењето.

Овие финансиски извештаи вклучуваат побарувања, обврски, оперативни резултати, промени во главнината и паричните текови на Друштвото.

Финансиските извештаи на друштвото се изразени во илјада денари. Денарот претставува официјална известувачка валута на Друштвото. Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута.

Финансиските извештаи за друштвото се поединечни.

3. Основни сметководствени политики

Основните сметководствени политики применети при составувањето на финансиските извештаи, генерално се конзистентни со оние применети при составувањето на финансиските извештаи за 2010 година, доколку поинаку не е наведено во натамошниот текст.

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со МСФИ бара од раководството на Друштвото употреба на проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на изготвување на Извештајот за финансиската состојба. Актуелните резултати можат да се разликуваат од овие проценки.

Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во оценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати.

Најзначајната употреба на расудувањата и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајните сметководствени политики и соодветни објаснувачки белешки се однесуваат на обезвреднување на финансиските и нефинансиските средства, финансиските обврски и оценката за резервирања за судски спорови.

Споредливите износи ги претставуваат ревидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2010 година.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31.декември 2011

3.1. Приходи

Во согласност со прописите, приходите од работењето и останатите соодветни приходи се искажани по фактурна вредност, во моментот на нивното настанување. Ова значи дека приходите се мерат по објективна вредност на добиениот надоместок или побарувањето. Приходите се признаваат ако истовремено пораснат средствата или се намалат обврските.

3.1.1. Приходите од продажба на производи се признаваат ако:

- На купувачот се пренесени сите ризици и користи од сопственоста над производите;
- Друштвото не задржува, ниту трајно управување, ниту контрола над производите;
- Износот на приходите може да се измери;
- Е веројатно дека продадените производи ќе се наплатат;
- Трошоците кои настанале или кои ќе настанат во врска со продажбата може со сигурност да се измерат.

3.1.2. Исправка на побарувањата на товар на трошоците

Ако во моментот на настанувањето на настанот се процени дека наплатата не е извесна, приходите се одложуваат. За реализацијата од претходните пресметковни периоди и за онаа која во тековниот пресметковен период е пресметана во корист на приходите се врши исправка на побарувањата на товар на трошоците.

3.1.3. Приходите од продажба на кредит

Приходите од продажба на кредит се книжат во целост во корист на вкупниот приход во периодот во кој испораката е извршена.

3.1.4. Останатите приходи

Останатите приходи претставуваат приходи кои не потекнуваат од основната дејност на Друштвото.

3.1.5. Приходи од камати и приходи од вложувања

Каматите настанати по основ на финансиски обврски како и по основ на обврски од деловните односи, пресметани и доставени и како каматни листи до датата на билансот на состојба се искажуваат како приходи од камати во рамки на финансиските приходи.

Приходите од вложувања се однесуваат на остварени приходи врз основа на вложувања во други субјекти.

3.2. Расходи**3.2.1. Трошоци на реализација и расходи**

Трошоците на реализација ги содржат сите трошоци кои се настанати во текот на годината и кои се директно поврзани со остварената реализација (приход под точка 3.1.), и нивната висина е зависна од висината на реализацијата.

Трошоците се признаваат во зависност од степенот на извршување на датумот на сочинување на билансот.

АД БЛАГОЈ ТУФАНОВ

Радовиш

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31.декември 2011

Општи, административни и трошоци на продажба ги содржат сите трошоци кои се настанати во текот на годината и кои не се директно поврзани со остварената реализација, што значи дека нивната висина е независна од висината на реализацијата.

Друштвото се придржува до следните критериуми при признавање на расходите:

- Расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските, што е возможно да се измери со сигурност;
- Расходите имаат директна поврзаност со настанатите трошоци и посебните позиции на приходите;
- Кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш признавање на расходите се извршува со постапка на разумна алокација на пресметковни периоди;
- Расходот веднаш се признава во пресметковниот период кога издатокот не остварува идни економски користи, а нема услови да се признае како позиција на активата во билансот
- Расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанало обврска, а нема услови да се признае како позиција на активата.

3.2.2. Расходи од камати

Каматите настанати по основ на обврски пресметани до датата на билансот на состојбата се искажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени.

3.2.3. Пресметување на средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

1. Извршена е пресметка на сите побарувања и обврски во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност, по средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.

2. Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи во годината на која се однесуваат.

3.3. Нематеријални и материјални вложувања

1. Набавките на основните средства во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

2. Предметите и опремата се евидентираат како основни средства доколку векот на употребата им е подолг од една година, а поединечната набавна цена е поголема двојно од последниот просечен месечен износ на плата по работник во Република Македонија, според податоците на Републичкиот завод за статистика. Погонскиот и деловниот инвентар, специјални и универзални алати на сопствен погон се водат како основни средства без оглед на нивната набавна вредност.

3. Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на приходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или намената на основните средства, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

4. Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажбата на основните средства се книжени како капитална добивка, односно капитална загуба и се искажува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

АД БЛАГОЈ ТУФАНОВ

Радовиш

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31.декември 2011

3.4. Амортизација

Набавната вредност, односно цената на чинење на материјалните и нематеријалните вложувања служи како основица за отпишување, односно пресметка на амортизација. Амортизацијата на основните средства се пресметува според стапки кои не се пониски од оние пропишани според законите на Република Македонија, заради отпис на нивната набавна или ревалоризирана вредност на пропорционална основа во текот на нивниот проценет век на користење.

Употребуваните стапки на амортизација се утврдени врз основа на следниот проценет полезен век на траење односно стапки на амортизација:

Недвижнини	2,5% до 10%
Деловен инвентар	5% до 10%
Мебел	20%
Компјутерска опрема и софтвер	25%
Телекомуникациска опрема и возила	20% до 25%
Нематеријални средства	20 %

Основните средства се амортизираат поединечно се до нивниот целосен отпис.

3.5. Побарувања по основ на продажба и останати побарувања

1. Побарувања по основ на продажба ги опфаќаат сите побарувања од продажба на учиноци.
2. Со товарење на вонредните расходи се врши исправка на вредноста на сите побарувања кои се утужени до денот на билансот на состојба или не можат да се наплатат.

3.6.Залихи

1. Суровините, материјалите и набавените стоки се прикажани според трошоците настанати за нивна набавка (набавна вредност) во моментот на пренос на сопственоста што вклучува и доведување во постоечка состојба и локација. Производството во тек и готовите производи се искажуваат по пониска од цената на чинење и нето продажната вредност. Расходите од обврски по кредити не се капитализираат.

Потрошокот на суровини и материјали и стоки се води по просечни цени.

Доколку набавната вредност или цената на чинење е повисока од нето продажната вредност залихите се сведуваат на нето продажната вредност. Нето продажната вредност е проценета продажна цена во нормални услови на делување, намалена за проценетите трошоци за доработка и проценетите трошоци за реализација.

3.7. Парични средства и еквиваленти на парични средства

Паричните средства и паричните еквиваленти се состојат од денарска и девизна готовина во благајна, жиро сметка во деловните банки, девизни сметки во деловните банки и чекови.

3.8. Краткорочни Обврски

1. Обврските кон доверители се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

АД БЛАГОЈ ТУФАНОВ

Радовиш

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31.декември 2011

2. Обврските кон доверители се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на вонредните приходи.

3. Даноците, акцизите и даноците од добивка се плаќаат и издвојуваат по прописите на Република Македонија. Издвојувањата за данок од добивка се вршат на непризнаени расходи од тековната година, а остварената добивка се оданочува во случај на распределба за дивиденди и друга распределба на добивката согласно прописите, по стапка од 10 %.

3.9. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по краткорочни и долгорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Обврските по кредитите од странство се искажуваат според курсот на Денарот на денот на билансот на состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на останатите приходи, односно расходи.

3.10. Вложени и здружени средства

1. Вложените и здружените средства се состојат од вложените и здружените средства во други претпријатија и банки. Вложените и здружените средства се искажуваат во висина на номинална, односно ревалоризационата вредност во согласност со договорот за вложување.

2. По однос на вложените и здружените средства се остварува дел од добивката и надоместок за стопанисување со вложените и здружените средства во согласност со договорните одредби.

3.11. Ревалоризациона резерва

Ревалоризационата резерва се формира врз основа на извршената ревалоризација и задолжителните корекции на расходите на финансирањето доколку законските прописи го бараат тоа.

3.12. Капитал

1. Капиталот претставува сопствени трајни извори на средства за работење на Друштвото. Ги опфаќа иницијалните сопствени средства за работење, заедно со акумулираната и тековната добивка, другите акумулирани приходи и распоредената ревалоризациона резерва.

2. Капиталот може да се користи за покривање на загубата, доколку резервите не се доволни за тоа.

3.13. Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покритие на загубата.

3.14. Управување со финансиски ризици

3.14.1. Пазарен ризик

а) Ризик од курсни разлики

АД БЛАГОЈ ТУФАНОВ

Радовиш

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31.декември 2011

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид ризик. Според ова Друштвото е изложено на можните флукуации на странските валути, кое е сепак ограничено поради фактот дека најголем број трансакции се во Евра, чии валутен курс се смета за релативно стабилен.

Официјалните девизни курсеви користени за конверзија во денар на ставките од Извештајот за финансиска состојба искажани во странска валута на 31 декември 2011 и 2010 година се како следи:

	2011	2010
ЕУР	61.5050	61.5050
УСД	47.5346	46.3140
ГБП	73.6322	71.5008

б) Каматен ризик

Друштвото е изложено на ризик од промена на каматните стапки кој преку промена на нивото на пазарните каматни стапки влијае врз неговата финансиска состојба и парични текови.

в) Ценовен ризик

Ризикот од цената на капиталот е веројатноста дека цената на капиталот ќе флукуира и ќе влијае на фер вредноста на вложувањата во акции и останатите инструменти чија вредност произлегува од конкретните вложувања во акции или од индексот на цените на капиталот. примарната изложеност на цената на капиталот произлегува од вложувањата во хартии од вредност и удели. Друштвото е изложено на ризик од промени на цените на вложувањата расположиви за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото.

3.14.2. Ликвидносен ризик

Управувањето со ликвидносен ризик е централизирано во Друштвото.

Ликвидносниот ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребна готовина за сервисирање на своите обврски.

Друштвото не користи финансиски деривативи.

3.14.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства депозити во банки и финансиски институции, како и кредитна изложеност кон корпоративни клиенти од продажба, вклучувајќи ги побарувањата и обврзувањата.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е ограничена. Управувањето со кредитниот ризик се врши со превземање на соодветни мерки и активности од страна на друштвото. Во случај на неплаќање, Друштвото престанува со продажба на услуги на клиентите. Исто така, Друштвото нема значајни концентрации на кредитен ризик со оглед на големината на базата на клиенти која е со поединечно

мали износи и со неповрзаност помеѓу клиентите. Со цел да ја осигура наплатата на побарувањата, Друштвото спроведува дејства: компензации со клиентите, покренување на судски спорови, вонсудски спогодби и сл.

АД БЛАГОЈ ТУФАНОВ

Радовиш

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31.декември 2011

3.14.4. Управување со капиталниот ризик

Целите на Друштвото во врска со управувањето со капиталот се зачувување на способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет за да се зачува оптимална капитална структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси на сопствениците.

3.14.5. Проценка на објективната вредност

Друштвото има политика за обелоденување на информации за објективна вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположиви пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствената вредност. Во Република Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски средства или обврски и одтука за истите во моментот не се расположиви пазарни цени. Како резултат на отсуство на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Друштвото ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши исправка на вредноста.

Раководството смета дека искажаните сметководствени износи се највалидни и најкорисни извештајни вредности при пазарни услови.

3.14.6. Даночен ризик

Предмет на даночна контрола може да биде книговодствената евиденција на друштвата ретроактивно до 5 години и истата може да резултира во дополнителни обврски по основ на даноци. Раководството на Друштвото нема сознанија за било какви дополнителни околности кои можат да создадат потенцијални материјални обврски во тој поглед.

Други објаснувачки белешки :

4. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на поврзани субјекти	375	1.827
Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен Пазар	-	1
Приходи од продажба на материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	-	7
Вкупно	375	1.835

5. ОСТАНАТИ ДЕЛОВНИ ПРИХОДИ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Приходи од продажба на постојани средства	2.352	641
Приходи од опис на обврски и приходи од вишоци	95	-

Вкупно	2.448	641
---------------	--------------	------------

АД БЛАГОЈ ТУФАНОВ

Радовиш

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31.декември 2011

6.ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ, МАТЕРИЈАЛИ, ЕНЕРГИЈА, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Потрошени сировини и материјали	34	99
Потрошена енергија	63	-
Вкупно	97	99

7.УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Транспортни услуги	53	204
Останати услуги	527	865
Вкупно	579	1.068

8.НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Надомест на трошоците на вработените , подароци и помошти	29	44
Даноци, придонеси, членарина и други давачки кои не зависат од резултатот	-	30
Останати нематеријални трошоци	2	0
Вкупно	31	75

9.ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО ОД РЕДОВНАТА АКТИВНОСТ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Неотпишана вредност и други трошоци на оутѓени и расходувани постојани средства	1.462	641
Вкупно	1.462	641

10.ПЛАТИ И НАДОМЕСТИ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Вкалкулирани плати	166	166
Вкупно	166	166

11.ВОНРЕДНИ РАСХОДИ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Вонредни - невообичаени ставки на трошоци кои не произлегуваат од вообичаените (редовни) активности и кои не се очекуваат дека ќе се појават	-	10
Вкупно	-	10

12. ДАНОК НА ДОБИВКА

во илјада денари		2011	2010
I.	Непризнаени расходи за тековната година-неисплатени плати од тековната година		166
II.	Даночен кредит за расходите со одложено признавање		
III.	Даночна основица - Вкупен приход	2.823	166
IV.	Пресметан данок	28	17
V.	Даночни олеснувања и ослободувања		
VI.	Избегнување на двојно оданочување		
VII	Данок на добивка	28	17

13. ДВИЖЕЊЕ НА НЕМАТЕРИЈАЛНИТЕ И МАТЕРИЈАЛНИТЕ СРЕДСТВА

Опис	Градежни објекти	Постројки и опрема	Останати материјални средства	Вкупно материјални средства
НАБАВНА ВРЕДНОСТ				
Почетна состојба 01,01,2010	86,344	28,358	490	115,191
Расход и продажба на материјални средства	(244)	(396)		(641)
Состојба на 31,12,2010	86,099	27,961	490	114,551
ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА				
Почетна состојба на 01,01,2010	-	-	-	-
Пресметана амортизација за 2010 година				-
Состојба на 31,12,2010	-	-	-	-
Сегашна вредност на материјалните средства	86,099	27,961	490	114,551

Опис	Градежни објекти	Постројки и опрема	Останати материјални средства	Вкупно материјални средства
НАБАВНА ВРЕДНОСТ				
Почетна состојба 01,01,2011	86.099	27.961	490	114.551
Директно зголемување на материјалните средства (набавки)				-
Расход и продажба на материјални средства		(1.462)		(1.462)
Состојба на 31,12,2011	86.099	26.499	490	113.088

ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА				
Почетна состојба на 01,01,2011	-	-	-	-
Пресметана амортизација за 2010 година				-
Состојба на 31,12,2011	-	-	-	-
Сегашна вредност на материјалните средства	86.099	26.499	490	113.088

Во текот на 2008 година е извршен отпис на основни средства во вкупен износ од 57,220,654 денари и тоа отпис на градежни објекти по основ на оштетување во износ од 13,884,754 денари и отпис на насади во износ од 43,335,900 денари .
 Промените на материјалните средства во 2011 година се однесуваат на продажби на материјални средства постројки и опрема во вкупна вредност од 1.462 илјади денари.
 Амортизација на материјалните средства не е пресметана.

14. ЗАЛИХИ		
Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ		
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ		
СИТЕН ИНВЕНТАР И АМБАЛАЖА		
Ситен инвентар во употреба	256	256
ПРОИЗВОДСТВО		
Производство	-	624
ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ		
Производи на залиха	23	23
СТОКИ		
Вкупно	279	904

15. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИТЕ		
Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Побарувања од купувачите во земјата	6.897	4.999
Вкупно	6.897	4.999

Од вкупните побарувања 5.439.054,00 денари се однесуваат на побарувања од Христијан ДОО с. Злеово.

16. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Дадени кредити, депозити и кауции	93	93
Вкупно	93	93

Ова салдо се однесува на побарувања од Христијан ДОО

17. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Побарувања за повеќе платени даноци и придонеси од добивката	-	2
Вкупно	-	2

18. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И НЕДОСТАСАНА НАПЛАТА НА ПРИХОДИ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Останати платени трошоци за идните периоди и недостасана наплата на приходи	105	105
Вкупно	105	105

Износот на с-ка 197 во износ од 103.408 денари е салдо пренесено од друго konto од 2008 година, а износот од 1878 денари е од 2009 година

19. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ И ОБВРСКИ ЗА АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Обврски спрема добавувачи во земјата	4.308	4.764
Вкупно	4.308	4.764

Од вкупниот износ на обврски кон добавувачите 223.325.00 се обврски со старосна структура од 2005 година, 561.693.00 се од 2006 година, 569.223.00 се од 2007 година, или вкупно застарени обврски во износ од 1.354.241.00 денари.

20. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА ЗАЕМИ И КРЕДИТИ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Краткорочни обврски по основ на заеми и кредити во земјата	4.651	4.651
Вкупно	4.651	4.651

Обврските на сметка 250 врз основа на заеми и кредити во износ од 4.651.338.00 се однесуваат на заеми од поврзан субјект Ларис Традинг Чешка

21. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Обврски за данокот на додадена вредност	495	256
Обврски за даноци и придонеси од добивката	29	31
Вкупно	525	288

22. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПЛАТИ, ДРУГИ ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ И ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Нето плати	3.710	3.596
Даноци од плати	9	6
Придонеси од плати	5.677	5.628
Вкупно	9.395	9.229

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ ДО
СОПСТВЕНИЦИТЕ НА АД БЛАГОЈ ТУФАНОВ Радовиш**

1, На Ваше барање извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Акционерско друштво за производство и преработка БЛАГОЈ ТУФАНОВ Радовиш (АД БЛАГОЈ ТУФАНОВ) кои што го вклучуваат Извештај за сеопфатна добивка за 2010, Извештај за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2010, како и Извештајот за промени во главнината и Извештајот за парични текови за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

2, Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот е одговорен за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи прикажани на страниците 2 до 5 и Белешките кон истите на страниците 6 до 20 во согласност со принципите и правилата што се применуваат во Република Македонија. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка; избирање и примена на соодветни сметководствени политики; како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите.

3, Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

4, Основа за мислењето

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективното презентирање на финансиските извештаи на друштвото за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на друштвото. Ревизијата исто така вклучува оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

4.1 . Во текот на 2008 година е извршен отпис на основни средства во вкупен износ од 57,220,654 денари и тоа отпис на градежни објекти по основ на оштетување во износ од 13,884,754 денари и отпис на насади во износ од 43,335,900 денари . Нас не ни е презентирани документација од која објективно може да се потврди вредноста на оштетувањето, ниту дека е извршена корекција врз основа на квалификуваното мислење на ревизорите за 2008 година.

4.2. Амортизација на материјалните средства не е пресметана.

4.3. Не е подготвен извештај за попис на залихи и материјални средства

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ ДО
СОПСТВЕНИЦИТЕ НА АД БЛАГОЈ ТУФАНОВ Радовиш (продолжение)**

4.4 Вкупниот износ на побарувања од купувачите по заклучен лист изнесува 4.999.110.00 додека износот на побарувања од купувачите по картица на аналитички конта изнесува 5.143.158.00 денари при што се јавува разлика од 144.042.00 денари која се повторува од 2006 година.

4.5.. Од вкупниот износ на побарувања од купувачите 71.430.00 денари се побарувања со старосна структура од 2005 година, 102.936.00 се побарувања со старосна структура од 2006 година, 190.058.00 денари се побарувања со старосна структура од 2007 година, Вкупно застарени побарувања во износ од 364.424.00 денари.

4.6.. Во 2010 книжена е фактура од Бенд Ревизија 2009 година во износ од 108.855.00 денари која фактура е веќе искнижена во 2009 година, за истиот износ книжена е цесија во 2009, но и во 2010 година. Од што произлегува дека два пати е книжена иста фактура и иста цесија. Во 2010 два пати е книжена влезна фактура од ЦДХВ во износ од 17.558.50 денари, еднаш по про фактура еднаш по добивање на конечна фактура. Фактурата од Бенд Ревизија од 2010 не е евидентирана во сметководството на друштвото во износ од 43.542.00 денари

4.7. Од вкупниот износ на обврски кон добавувачите 223.325.00 се обврски со старосна структура од 2005 година, 561.693.00 се од 2006 година, 569.223.00 се од 2007 година, или вкупно застарени обврски во износ од 1.354.241.00 денари

4.8. Во налог за книжење 23 извршен е отпис на на побарувања од сметка 170 во износ од 10.347.00 на товар на сметката 720 за овој износ не е зголемена даночната основа на непризнаените расходи.

5, Мислење

Според наше мислење, заради значењето на прашањата, наведени во точка 4.1 до 4,8 од ова мислење финансиските извештаи не ја презентираат објективно финансиската состојба на Акционарско друштво за производство и преработка БЛАГОЈ ТУФАНОВ Радовиш, заклучно со 31 декември 2010 година, како и на неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш и не се восогласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се применуваат во Република Македонија .

Без да даваме квалификација на нашето мислење обрнуваме внимание на следното:

Уписот на трансформацијата на друштвото според Законот за Трансформација на претпријатијата со општествен капитал според моделот "Конверзија на побарувањата на доверителите во траен влог" согласно со решение на Централен регистар на Република Македонија е извршен на 16.05.2007. Друштвото во периодот на стечајната постапка од 1996 до 2006 година а и потоа не покажува никакви активности во својата основна дејност заради што принципот на континуитет е директно зависен од подршката на акционерите за обновување на деловните процеси во друштвото и решавање на статусот на земјоделското земјиште со кое располага друштвото.



Тетово 17.06.2011

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2010 ГОДИНА

НА

**Акционерско друштво за производство и преработка БЛАГОЈ
ТУФАНОВ АД Радовиш**

СОДРЖИНА:		Страна
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ		
Извештај за финансиската состојба на ден 31.Декември	2010 година	2
Извештај за сеопфатна добивка	2010 година	3
Извештај за готовинските текови за	2010 година	4
Извештај за промените на главнината за	2010 година	5
Белешки кон финансиските извештаи		6-20

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ
на 31 Декември 2010 и 2009 (во 000 денари)**

Друштво: Благој Туфанов АД Радовиш


Матичен број: 04461878

во 000
денари

Позиција	Белешка	Тековна	Претходна
		година	година
СРЕДСТВА			
Побарувања за запишан а неуплатен капитал			
Долгорочни средства		114,622	115,263
Материјални средства	14	114,551	115,191
Долгорочни вложувања	15	71	71
Тековни средства		6,104	3,249
Залихи	16	904	683
Побарувања од купувачи	18	4,999	2,350
Краткорочни финансиски вложувања	19	93	93
Побарувања од државата и други институции	20	2	7
Побарувања од вработените и останати побарувања	21	-	10
Активни временски разграничувања	22	105	105
Парични средства и еквиваленти на парични средства	17	0	1
ВКУПНА АКТИВА		120,726	118,512
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал и резерви		101,793	101,172
Запишан основен капитал	пг	157,259	157,259
Ревалоризациона резерва	пг	3,100	3,100
Акумулирана добивка/загуба	пг	(59,187)	(56,954)
Добивка за финансиската година	бу	621	(2,233)
Тековни обврски		18,932	17,340
Обврски спрема добавувачи	23	4,764	3,738
Обврски по краткорочни заеми и кредити	24	4,651	4,524
Краткорочни обврски за даноци, придонеси и други давачки	25	288	167
Краткорочни обврски за плати и други обврски према вработените	26	9,229	8,910
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		120,726	118,512

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од финансиските извештаи

Претседател на управен одбор



ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ**

За годината што завршува на 31, Декември 2010 и 2009 (во 000 денари)

Друштво: Благој Туфанов АД Радовиш

Матичен број:04461878

во 000
денари

Позиција	Белешка	Тековна	Претходна
		година	година
Приходи од продажба	4	1,835	974
Останати оперативни приходи (добивка)	5	641	1,317
Промени на залихите на готови производи и производството во тек	16	221	(32)
Потрошени материјали и ситен инвентар	6	(99)	(822)
Услуги со карактер на материјални трошоци	7	(1,068)	(1,162)
Трошоци за вработените	10	(166)	(160)
Останати оперативни расходи	8.9	(715)	(1,628)
Добивка/загуба од оперативно работење		648	(1,512)
Финансиски расходи	11	0	(705)
Добивка/загуба пред оданочување		648	(2,218)
Данок од добивка	13	(17)	(15)
Добивка/загуба од редовно раб. по оданочување		632	(2,233)
Вонредни расходи	12	10	0
Добивка/загуба за годината	бу	621	(2,233)
Број на акции:	1	256,984	256,984

Припишана добивка на :

Сопствениците на матичното друштво		621	(2,233)
Заработка по акција (во парични единици) Основна и разводнета		2	(9)


ВКУПНО СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА

Вкупно сеопфатна добивка расположива на :

- Сопствениците на матичното претпријатие		621	-2,233
---	--	-----	--------

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од финансиските извештаи

Претседател на управен одбор




ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ ЗА ПЕРИОДОТ
за годината која завршува на 31,12,2010 и 31,12,2009**

Друштво: Благој Туфанов АД Радовиш
Матичен број: 04461878

Позиција	Тековна година	Претходна година
Готовински текови од деловни активности	(641)	(1,858)
Нето добивка/загуба после оданочување	621	(2,233)
Промени - Зголемување/намалување на :		
Залихи	(221)	22
Побарувања од купувачи	(2,649)	(1,244)
Побарувања од државата и други институции	5	146
Побарувања од вработените и останати побарувања	10	
Активни временски разграничувања	-	(105)
Обврски спрема добавувачи	1,026	670
Обврски по краткорочни заеми и кредити	127	(230)
Краткорочни обврски за даноци, придонеси и други давачки	120	167
Краткорочни обврски за плати и други обврски према вработените	319	950
Готовински текови од инвестициони активности	641	1,857
Директни набавки на нематеријални и материјални средства		1,621
Продажба на материјални и нематеријални средства	641	
Зголемување/намалување на кратк. финансиски вложувања	-	236
Готовински текови од финансиски активности	-	-
Зголемување/намалување на паричните средства	(1)	(1)
Парични средства на почеток на годината	1	2
Парични средства на крајот на годината	0	1

Претседател на управен одбор



ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ


Друштво: Благој Туфанов АД Радовиш
Матичен број: 04461878

во 000
денари

Позиција	Акционерски капитал	Задржана добивка	Ревалоризациони резерви	Вкупно капитал
Состојба на 1 јануари 2009	157,259	-56,954	3,100	103,405
Промена на сметководствени политики				
Повторно утврдено салдо	157,259	(56,954)	3,100	103,405
Промени на капиталот за 2009				
Дивиденди				
Вкупна сеопфатна добивка за годината		(2,233)		(2,233)
Срансфер/пренос на задржана добивка				0
Состојба на 31 Декември 2009	157,259	-59,187	3,100	101,172
Промена на капиталот 2010				
Издавање /објавување на акционерски капитал				
Дивиденди				
Вкупна сеопфатна добивка за годината		621		621
Срансфер/пренос на задржана добивка				0
Состојба на 31 Декември 2010	157,259	(58,565)	3,100	101,793

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од финансиските извештаи

Претседател на управен одбор



1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО**Назив :**

Акционерско Друштво за производство и преработка БЛАГОЈ ТУФАНОВ АД Радовиш, скратен назив БЛАГОЈ ТУФАНОВ АД Радовиш (во понатамошниот текст Друштвото)

Регистрација:

- Друштвото е регистрирано кај Централниот Регистар на Република Македонија со Статут бр. 01-53/1 од 16.04.2007 година. Акционерската книга се води во Централниот Депозитар за хартии од вредност на Република Македонија во Скопје

Дејност:

- Основна дејност на Друштвото е 01.11 – Одгледување на жита, мешункасти растенија и маслодајно семе.

- Вкупниот број на вработени на 31.12.2010 година изнесувал 1

Седиште:

Седиштето на друштвото се наоѓа на ул.Маршал Тито бб во Радовиш

Матичен број:

4461878

Тел: 070 275 743**Основачи и одговорност:**

Основачи на друштвото согласно решение на Централен Регистар на Република Македонија и акционерска книга на друштвото се:

Вид на акции	Број на акции	Вк.износ (денари) по среден курс на ЕУР на 31.12.2007	Вк.износ (Евра)
Обични (управувачки) акции Со номинална вредност од 10 ЕУР за една акција	256984	157.258.700	2.569.839

Овластувањата и одговорноста на акционерското друштво во правниот промет со трети лица е неограничено и за обврските одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување е Славе Тасев – Извршен член на одборот на директори, кој воедно е и работоводен орган и го застапува друштвото во земјата и странство.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2. Основа за составување на финансиските извештаи

Финансиските извештаи, дадени на страниците 2 до 5 се составени во согласност со важечките прописи и сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија, со извесни рекласификации заради добивање на појасна слика. Се бара финансиските извештаи составени според важечките прописи да ја одразуваат примената на целокупните (деталните) прописи што се однесуваат на примената на сметководствените принципи. Во извесни случаи претпријатието може да изврши избор на одредена сметководствена политика во рамките на пропишаните сметководствени политики; во други случаи претпријатието може самостојно да одлучува дали, или нема да ја примени пропишаната сметководствена политика.

Менаџментот конзистентно ги применува одобрените сметководствени политики во соодветните пресметковни периоди.

За 2010 година финансиските извештаи не се идентични со годишната сметка заради отстапувањето во однос на Правилникот за формата и содржината на годишната сметка кој се применува за 2010 година донесен врз основа на одредбите на член 476 од законот за трговски друштва.

Финансиските извештаи се изготвени со примена на методата на набавна вредност и принципот на континуитет во работењето.

Овие финансиски извештаи вклучуваат побарувања, обврски, оперативни резултати, промени во главнината и паричните текови на друштвото.

Финансиските извештаи на друштвото се изразени во илјада денари. Денарот претставува официјална известувачка валута на Друштвото. Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута.

3. Основни сметководствени политики

Основните сметководствени политики применети при составувањето на финансиските извештаи, генерално се конзистентни со оние применети при составувањето на финансиските извештаи за 2009 година, доколку поинаку не е наведено во натамошниот текст.

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со МСФИ бара од раководството на Друштвото употреба на проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на изготвување на Извештајот за финансиската состојба. Актуелните резултати можат да се разликуваат од овие проценки.

Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во проценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати.

Најзначајната употреба на расудувањата и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајните сметководствени политики и соодветни објаснувачки белешки се однесуваат на обезвреднување на финансиските и нефинансиските средства, финансиските обврски и проценката за резервирања за судски спорови.

Споредливите износи ги претставуваат ревидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2009 година.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31.декември 2010

3.1. Приходи

Во согласност со прописите, приходите од работењето и останатите соодветни приходи се искажани по фактурна вредност, во моментот на нивното настанување. Ова значи дека приходите се мерат по објективна вредност на добиениот надоместок или побарувањето. Приходите се признаваат ако истовремено пораснат средствата или се намалат обврските.

3.1.1. Приходите од продажба на производи се признаваат ако:

- На купувачот се пренесени сите ризици и користи од сопственоста над производите;
- Друштвото не задржува, ниту трајно управување, ниту контрола над производите;
- Износот на приходите може да се измери;
- Е веројатно дека продадените производи ќе се наплатат;
- Трошоците кои настанале или кои ќе настанат во врска со продажбата може со сигурност да се измерат.

3.1.2. Исправка на побарувањата на товар на трошоците

Ако во моментот на настанувањето на настанот се процени дека наплатата не е извесна, приходите се одложуваат. За реализацијата од претходните пресметковни периоди и за онаа која во тековниот пресметковен период е пресметана во корист на приходите се врши исправка на побарувањата на товар на трошоците.

3.1.3. Приходите од продажба на кредит

Приходите од продажба на кредит се книжат во целост во корист на вкупниот приход во периодот во кој испораката е извршена.

3.1.4. Останатите приходи

Останатите приходи претставуваат приходи кои не потекнуваат од основната дејност на друштвото.

3.1.5. Приходи од камати и приходи од вложувања

Каматите настанати по основ на финансиски обврски како и по основ на обврски од деловните односи, пресметани и доставени и како каматни листи до датата на билансот на состојба, се искажуваат како приходи од камати во рамки на финансиските приходи.

Приходите од вложувања се однесуваат на оставерени приходи врз основа на вложувања во други субјекти.

3.2. Расходи

Расходите се прикажуваат врз принципот на пресметковна основа (фактурирана реализација).

3.2.1. Трошоци на реализација и расходи

Трошоците на реализација ги содржат сите трошоци кои се настанати во текот на годината и кои се директно поврзани со остварената реализација (приход под точка 3.1.), и нивната висина е зависна од висината на реализацијата.

Трошоците се признаваат во зависност од степенот на извршување на датумот на сочинување на билансот.

Општи, административни и трошоци на продажба ги содржат сите трошоци кои се настанати во текот на годината и кои не се директно поврзани со остварената реализација, што значи дека нивната висина е независна од висината на реализацијата.

Друштвото се придржува до следните критериуми при признавање на расходите :

- Расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските, што е возможно да се измери со сигурност;
- Расходите имат директна поврзаност со настанатите трошоци и посебните позиции на приходите;
- Кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш признавање на расходите се извршува со постапка на разумна алокација на пресметковни периоди;
- Расходот веднаш се признава во пресметковниот период кога издатокот не остварува идни економски користи, а нема услови да се признае како позиција на активата во билансот
- Расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанало обврска, а нема услови да се признае како позиција на активата.

3.2.2. Расходи од камати

Каматите настанати по основ на обврски пресметани до датата на билансот на состојбата се искажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени.

3.2.3. Пресметување на средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

1. Извршена е пресметка на сите побарувања и обврски во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност, по средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.

2. Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи во годината на која се однесуваат.

3.3. Нематеријални и материјални вложувања

1. Основните средства се ревалоризираат периодично во текот на годината (при изработка на периодична пресметка) и со состојба на крајот на годината (при изработка на годишната пресметка) со примена на единствениот коефициент на ревалоризацијата заснован на стапката на порастот на цените на производителите на индустриски производи на нивната набавна или ревалоризирана вредност или исправка на вредноста на основните средства.

2. Ефектот на ревалоризацијата на основните средства се книжи како зголемување на ревалоризационата резерва, а амортизацијата се пресметува почнувајќи од

следната година на ревалоризираната вредност на основните средства утврдена на крајот од претходната година.

3. Официјалниот коефициент за ревалоризација, применет при ревалоризацијата на сите категории основни средства набавени претходната година, се превзема според законските прописи. Основните средства набавени во текот на годината се ревалоризираат со официјалните коефициенти кои се пресметуваат на кумулативна основа, од месецот на набавката или изградбата, до крајот на годината.

4. Набавките на основните средства во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

5. Предметите и опремата се евидентираат како основни средства доколку векот на употребата им е подолг од една година, а поединечната набавна цена е поголема двојно од последниот просечен месечен износ на плата по работник во Република Македонија, според податоците на Републичкиот завод за статистика. Погонскиот и деловниот инвентар, специјални и универзални алати на сопствен погон се водат како основни средства без оглед на нивната набавна вредност.

6. Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на приходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или намената на основните средства, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

7. Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажбата на основните средства се книжени како капитална добивка, односно капитална загуба и се искажува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

3.4. Амортизација

8. Набавната вредност, односно цената на чинање на материјалните и нематеријалните вложувања служи како основица за отпишување, односно пресметка на амортизација. Амортизацијата на основните средства се пресметува според стапки кои не се пониски од оние пропишани според законите на Република Македонија, заради отпис на нивната набавна или ревалоризирана вредност на пропорционална основа во текот на нивниот проценет век на користење.

Употребуваните стапки на амортизација се утврдени врз основа на следниот проценет полезен век на траење односно стапки на амортизација :

Недвижнини	2,5% до 10%
Деловен инвентар	5% до 10%
Мебел	20%
Компјутерска опрема и софтвер	25%
Телекомуникациска опрема и возила	20% до 25%
Нематеријални средства	20 %

Основните средства се амортизираат поединечно се до нивниот целосен отпис. Амортизацијата се ревалоризира за периодите за кои била пресметана. Износот на ревалоризицијата на амортизација се евидентира на товар на финансискиот резултат како ревалоризациони трошоци и во корист на ревалоризационата резерва.

3.5. Побарувања по основ на продажба и останати побарувања

1. Побарувања по основ на продажба ги опфаќаат сите побарувања од продажба на учиноци.
2. Со товарење на вонредните расходи се врши исправка на вредноста на сите побарувања кои се утужени до денот на билансот на состојба или не можат да се наплатат.

3.6. Залихи

1. Суровините, материјалите и набавените стоки се прикажани според трошоците настанати за нивна набавка (набавна вредност) во моментот на пренос на сопственоста што вклучува и доведување во постоечка состојба и локација. Производството во тек и готовите производи се искажуваат по пониска од цената на чинење и нето продажната вредност. Расходите од обврски по кредити не се капитализираат.

Потрошокот на суровини и материјали и стоки се води по плански цени.

Доколку набавната вредност или цената на чинење е повисока од нето продажната вредност залихите се сведуваат на нето продажната вредност. Нето продажната вредност е проценета продажна цена во нормални услови на делување, намалена за проценетите трошоци за доработка и проценетите трошоци за реализација.

3.7. Парични средства и еквиваленти на парични средства

Паричните средства и паричните еквиваленти се состојат од денарска и девизна готовина во благајна, жиро сметка во деловните банки, девизни сметки во деловните банки и чекови.

3.8. Краткорочни Обврски

1. Обврските кон доверители се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.
2. Обврските кон доверители се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на вонредните приходи.
3. Даноците, акцизите и даноците од добивка се плаќаат и издвојуваат по прописите на Република Македонија. Издвојувањата за данок од добивка се вршат на непризнаени расходи од тековната година, а добивката се оданочува во случај на распределба на дивиденда и друга распределба на добивката согласно прописите, по стапка од 10 %.

3.9. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по краткорочни и долгорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Обврските по кредитите од странство се искажуваат според курсот на Денарот на денот на билансот на состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на останатите приходи, односно расходи.

3.10. Вложени и здружени средства

1. Вложените и здружените средства се состојат од вложените и здружените средства во други претпријатија и банки. Вложените и здружените средства се искажуваат во висина на номинална, односно ревалоризационата вредност во согласност со договорот за вложување.

2. По однос на вложените и здружените средства се остварува дел од добивката и надоместок за стопанисување со вложените и здружените средства во согласност со договорните одредби.

3.11. Ревалоризациона резерва

Ревалоризационата резерва се формира врз основа на извршената ревалоризација и задолжителните корекции на расходите на финансирањето. Во согласност со договор или општ акт.

3.12. Капитал

1. Капиталот претставува сопствени трајни извори на средства за работење на Друштвото. Ги опфаќа иницијалните сопствени средства за работење, заедно со акумулираната и тековната добивка, другите акумулирани приходи и распоредената ревалоризациона резерва.

2. Капиталот може да се користи за покривање на загубата, доколку резервите не се доволни за тоа.

3.13. Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покривање на загубата.

3.14. Управување со финансиски ризици**3.14.1. Пазарен ризик**

а) Ризик од курсни разлики

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид ризик. Според ова друштвото е изложено на можните флукуации на странските валути, кое е сепак ограничено поради фактот дека најголем број трансакции се во Евра, чии валутен курс се смета за релативно стабилен.

Официјалните девизни курсеви користени за конверзија во денар на ставките од Извештајот за финансиска состојба искажани во странска валута на 31 декември 2010 и 2009 година се како следи:

	2010	2009
ЕУР	61.5050	61.1732
УСД	46.3140	42.6651

б) Каматен ризик

Друштвото е изложено на ризик од промена на каматните стапки кој преку промена на нивото на пазарните каматни стапки влијае врз неговата финансиска состојба и парични текови.

в) Ценовен ризик

Ризикот од цената на капиталот е веројатноста дека цената на капиталот ќе флукутира и ќе влијае на фер вредноста на вложувањата во акции и останатите инструменти чија вредност произлегува од конкретните вложувања во акции или од индексот на цените на капиталот. примарната изложеност на цената на капиталот произлегува од вложувањата во хартии од вредност и удели. Друштвото е изложено на ризик од промени на цените на вложувањата расположиви за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото.

3.14.2. Ликвидносен ризик

Управувањето со ликвидносен ризик е централизирано во Друштвото. Ликвидносниот ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребна готовина за сервисирање на своите обврски. Друштвото не користи финансиски деривативи.

3.14.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства депозити во банки и финансиски институции, како и кредитна изложеност кон корпоративни клиенти од продажба, вклучувајќи ги побарувањата и обврзувањата. Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е ограничена. Управувањето со кредитниот ризик се врши со превземање на соодветни мерки и активности од страна на друштвото. Во случај на неплаќање, Друштвото престанува со продажба на услуги на клиентите. исто така, Друштвото нема значајни концентрации на кредитен ризик со оглед на големината на базата на клиенти која е со поединечно мали износи и со неповрзаност помеѓу клиентите. Со цел да ја осигура наплатата на побарувањата, Друштвото спроведува дејства: компензации со клиентите, покренување на судски спорови, вонсудски спогодби и сл.

3.14.4. Управување со капиталниот ризик

Целите на Друштвото во врска со управувањето со капиталот се зачувување на способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет за да се зачува оптимална капитална структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси на сопствениците.

3.14.5. Проценка на објективната вредност

Друштвото има политика за обелоденување на информации за објективна вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположиви пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствената вредност. Во Република Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски средства или обврски и одтука за истите во моментот не се

расположиви пазарни цени. како резултат на отсуство на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на друштвото ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши исправка на вредноста.

Раководството смета дека искажаните сметководствени износи се највалидни и најкорисни извештајни вредности при пазарни услови.

3.14.6. Даночен ризик

Предмет на даночна контрола може да биде книговодствената евиденција на друштвата ретроактивно до 5 години и истата може да резултира во дополнителни обврски по основ на даноци. Раководството на Друштвото нема сознанија за било какви дополнителни околности кои можат да создадат потенцијални материјални обврски во тој поглед. Книговодствената документација за 2010 година од аспект на данок на добивка не била предмет на контрола од УЈП.

3.14.6. Даночен ризик

Предмет на даночна контрола може да биде книговодствената евиденција на друштвата ретроактивно до 5 години и истата може да резултира во дополнителни обврски по основ на даноци. Раководството на Друштвото нема сознанија за било какви дополнителни околности кои можат да создадат потенцијални материјални обврски во тој поглед. Книговодствената документација за 2010 година од аспект на данок на добивка не била предмет на контрола од УЈП.

Други објаснувачки белешки :

4. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на поврзани субјекти	1,827	846
Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен Пазар	1	4
Приходи од продажба на материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	7	124
Вкупно	1,835	974

5. ОСТАНАТИ ДЕЛОВНИ ПРИХОДИ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Приходи од продажба на постојани средства	641	1,317
Вкупно	641	1,317

6. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ, МАТЕРИЈАЛИ, ЕНЕРГИЈА, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Потрошени суровини и материјали	99	654
Потрошена енергија	-	142
Потрошени резервни делови	-	27
Вкупно	99	822

**7.УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ
ТРОШОЦИ**

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Транспортни услуги	204	205
Останати услуги	865	956
Вкупно	1,068	1,162

8.НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Надомест на трошоците на вработените , подароци и помошти	44	31
Даноци, придонеси, членарина и други давачки кои не зависат од резултатот	30	7
Банкарски услуги и трошоци за платениот промет	-	3
Останати нематеријални трошоци	0	270
Вкупно	75	311

**9.ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО ОД
РЕДОВНАТА АКТИВНОСТ**

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Неотпишана вредност и други трошоци на оутѓени и расходувани постојани средства	641	1,317
Вкупно	641	1,317

10.ПЛАТИ И НАДОМЕСТИ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Вкалкулирани плати	166	160
Вкупно	166	160

**11.РАСХОДИ ПО ОСНОВ НА КАМАТИ, КУРСНИ
РАЗЛИКИ И СЛИЧНИ РАСХОДИ**

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Камати од работењето со неповрзани субјекти	-	705
Вкупно	-	705

12. ВОНРЕДНИ РАСХОДИ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Вонредни - невообичаени ставки на трошоци кои не произлегуваат од вообичаените (редовни) активности и кои не се очекуваат дека ќе се појават	10	-
Вкупно	10	-

Во налог за книжење 23 извршен е отпис на на побарувања од сметка 170 во износ од 10.347.00 на товар на сметката 720 за овој износ не е зголемена даночната основа на непризнаените расходи.

13. ДАНОК НА ДОБИВКА

во илјада денари		2010
I.	Непризнаени расходи за тековната година-неисплатени плати од тековната година	166
II.	Даночен кредит за расходите со одложено признавање	
III.	Даночна основица (I-II)	166
IV.	Пресметан данок	17
V.	Даночни олеснувања и ослободувања	
VI.	Избегнување на двојно оданочување	
VII	Данок на добивка	17

Даночната основа за оданочување на непризнаените расходи се однесува на неисплатени бруто плати за тековната година за еден вработен во вкупна вредност од 166.092.00 денари

**14. ДВИЖЕЊЕ НА НЕМАТЕРИЈАЛНИТЕ И
МАТЕРИЈАЛНИТЕ СРЕДСТВА**

Опис	Градежни објекти	Постројки и опрема	Алат, погонски и канцелариски инвентар	Останати материјални средства	Вкупно материјални средства
НАБАВНА ВРЕДНОСТ					
Почетна состојба 01,01,2009	86,500	29,812	10	490	116,812
Рекласифицирани на сметка 351			- 10		- 10
Намалување поради пленидба извршување		- 293			- 293
Расход и продажба на материјални средства	- 156	- 1,161			- 1,317
Состојба на 31,12,2009	86,344	28,358	-	490	115,191
ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА					
Почетна состојба на 01,01,2009					-
Пресметана амортизација за 2009 година					-
Исправка на вредноста на продадена, расходовани и пренесени долгорочни материјални средства					-
Состојба на 31,12,2009	-	-	-	-	-
Сегашна вредност на материјалните средства	86,344	28,358	-	490	115,191
Опис	Градежни објекти	Постројки и опрема	Алат, погонски и канцелариски инвентар	Останати материјални средства	Вкупно материјални средства
НАБАВНА ВРЕДНОСТ					
Почетна состојба 01,01,2010	86,344	28,358	-	490	115,191
Расход и продажба на материјални средства	- 244	- 396			- 641
Состојба на 31,12,2010	86,099	27,961	-	490	114,551
ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА					
Почетна состојба на 01,01,2010	-	-	-	-	-
Пресметана амортизација за 2010 година					-
Состојба на 31,12,2010	-	-	-	-	-
Сегашна вредност на материјалните средства	86,099	27,961	-	490	114,551

Во текот на 2008 година е извршен отпис на основни средства во вкупен износ од 57,220,654 денари и тоа отпис на градежни објекти по основ на оштетување во износ од 13,884,754 денари и отпис на насади во износ од 43,335,900 денари .
Промените на материјалните средства во 2010 година се однесуваат на продажби на материјални средства градежни објекти и постројки и опрема во вкупна вредност од 640.721.00 денари. Амортизација на материјалните средства не е пресметана.

15.ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (ДОЛГОРОЧНИ)

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Вложувања (во акции или удели) во поврзани субјекти	71	71.
Вкупно	71	71

16. ЗАЛИХИ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ		
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ		
СИТЕН ИНВЕНТАР И АМБАЛАЖА		
Ситен инвентар во употреба	256	256
ПРОИЗВОДСТВО		
Производство	624	400
ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ		
Производи на залиха	23	26
СТОКИ		
Вкупно	904	683

Не е подготвен извештај за попис.

17.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
жиро сметки	0	1
Вкупно	0	1

18. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИТЕ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Побарувања од купувачите во земјата	4,999	2,350
Вкупно	4,999	2,350

Вкупниот износ на побарувања од купувачите по заклучен лист изнесува 4.999.110.00 додека износот на побарувања од купувачите по картица на аналитички конта изнесува 5.143.158.00 денари при што се јавува разлика од 144.042.00 денари која се повторува од 2006 година
Од вкупниот износ на побарувања од купувачите 71.430.00 денари се побарувања со старосна структура од 2005 година, 102.936.00 се побарувања со старосна структура од 2006 година, 190.058.00 денари се побарувања со страосна структура од 2007 година, Вкупно застарени побарувања во износ од 364.424.00 денари.
Од вкупниот износ на побарувања од купувачите побарувањата од Христијан изнесуваат 3.613.226.00 што претставува 70% од вкупните побарувања

19.КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Дадени кредити, депозити и кауции	93	93
Вкупно	93	93

Ова салдо се однесува на побарувања од Христијан ДОО

20.ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Побарувања по основ на Данок на додадена вредност	-	5
Побарувања за повеќе платени даноци и придонеси од добивката	2	2
Вкупно	2	7

21.ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ И ОСТАНАТИТЕ ПОБАРУВАЊА

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Побарувања од вработените за повеќе исплатени плати	-	10
Вкупно	-	10

22.ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И НЕДОСТАСАНА НАПЛАТА НА ПРИХОДИ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Останати платени трошоци за идните периоди и недостасана наплата на приходи	105	105
Вкупно	105	105

Износот на с-ка 197 во износ од 103.408 денари е салдо пренесено од друго konto од 2008 година, а износот од 1878 денари е од 2009 година

23.КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ И ОБВРСКИ ЗА АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Обврски спрема добавувачи во земјата	4,764	3,738
Вкупно	4,764	3,738

Од вкупниот износ на обврски кон добавувачите 223.325.00 се обврски со старосна структура од 2005 година, 561.693.00 се од 2006 година, 569.223.00 се од 2007 година, или вкупно застарени обврски во износ од 1.354.241.00 денари.

Во 2010 книжена е фактура од Бенд Ревизија од 2009 година во износ од 108.855.00 денари која фактура е веќе искнижена во 2009 година, за истиот износ книжена е цесија во 2009, но и во 2010 година. Од што произлегува дека два пати е книжена иста фактура и иста цесија. Во 2010 два пати е книжена влезна фактура од ЦДХВ во износ од 17.558.50 денари, еднаш по про фактура еднаш по добивање на конечна фактура. Фактурата од Бенд Ревизија од 2010 не е евидентирана во сметководството на друштвото во износ од 43.542.00 денари.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31.декември 2010

24.КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА ЗАЕМИ И КРЕДИТИ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Краткорочни обврски по основ на заеми и кредити во земјата	4,651	4,524
Краткорочни обврски по основ на заеми и кредити во странство	-	-
Останати краткорочни обврски по основ на заеми и кредити	-	-
Вкупно	4,651	4,524

Обврските на сметка 250 врз основа на заеми и кредити во износ од 4.651.338.00 се однесуваат на заеми од поврзан субјект Ларис Традинг Чешка

25.КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Обврски за данокот на додадена вредност	256	167
Обврски за даноци и придонеси од добивката	31	-
Вкупно	288	167

26.КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПЛАТИ, ДРУГИ ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ И ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Обврски за плата и надомести на плати	-	-
Нето плати	3,596	3,422
Даноци од плати	6	3
Придонеси од плати	5,628	5,485
Вкупно	9,229	8,910